



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник на Општина Чашка Излегува по потреба	Број 4 година XVII 18.03.2013 година	БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК
--	--	-----------------------

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Чашка

Се објавува, одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Чашка, што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/4
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005, 4/2008,103/08,156/09,95/10,180/11 и 171/12)

О Д Л У К А

За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина ЧАШКА

за 2013 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на општина ЧАШКА

за 2013 година на следниот начин :

Потпрограма и назив на потпрограмата	Буџет	Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
Потставка и опис на потставката					
Е00 ОПШТИНАСКА АДМИНИСТРАЦИЈА					
464910 Плаќање по судски решенија	1.900.000	0	0	0	0
427110 Привремени вработувања	-600.000	0	0	0	0
426990 Други оперативни расходи	-300.000	0	0	0	0
421110 Електрична енергија	-1.000.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина ЧАШКА и станува составен дел на Буџетот на општината за 2013 година.

БР.

Претседател на Советот на Општина
ЧАШКА
РАМАДАН АМЗОВ

Бр.07- 435/3
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 2133 КО Горно Јаболчиште

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 2133 КО Горно Јаболчиште, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/6
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 14.03.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 2133 КО Горно Јаболчиште

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 2133 КО Горно Јаболчиште.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07- 435/5
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 59/6 КО Чашка

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 59/6 КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/12
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 14.03.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување усогласување на намена на земјиштето на КП 59/6 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистички план за село Богомила со

која ќе се врши усогласување на намената на земјиштето на КП 59/6 КО Чашка, кои во постојниот Урбанистички план за село Чашка (одлука на Советот на Општина Чашка бр. 07-437/13 од 17.03.2006) е означено како заштитно зеленило.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А1 – домување соодветно на состојбата на терен.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/11).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07- 435/11
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 109 КО Еловец

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 109 КО Еловец, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/14
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на

РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 14.03.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 109 КО Еловец

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 109 КО Еловец.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07- 435/13
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 4083 КО Теово

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 4083 КО Теово што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/16
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 14.03.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 4083 КО Теово

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 4083 КО Теово.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07- 435/15
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 678 КО Долно Врановци

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 678 КО Долно Врановци што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/18
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 14.03.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 678 КО Долно Врановци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 678 КО Долно Врановци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07- 435/17
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 928 КО Папрадиште

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 928 КО Папрадиште што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/20
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 14.03.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 928 КО Папрадиште

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 928 КО Папрадиште.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07- 435/19
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 1781 КО Нежилово

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 1781 КО Нежилово што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/22
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 14.03.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 1781 КО Нежилово

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 1781 КО Нежилово.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07- 435/21
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 4/1 КО Војница

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 4/1 КО Војница што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/24
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 14.03.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 4/1 КО Војница

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 4/1 КО Војница.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07- 435/23
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 12/2 КО Војница

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 12/2 КО Војница што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/26
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска

документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 14.03.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 12/2 КО Војница

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 12/2 КО Војница.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07- 435/25
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 3070/1 КО Владиловци

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 3070/1 КО Владиловци што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/30
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 14.03.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 3070/1 КО Владиловци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 3070/1 КО Владиловци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07- 435/29
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 2156 КО Горно Јаболчиште

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 2156 КО Горно Јаболчиште што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/32
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 14.03.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 2156 КО Горно Јаболчиште

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 2156 КО Горно Јаболчиште.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07- 435/31
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 784 КО Мартолци

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 784 КО Мартолци што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/34
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 14.03.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 784 КО Мартолци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 784 КО Мартолци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07- 435/33
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 425 КО Габровник

Се објавува, одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 425 КО Габровник што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/8
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 14.03.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 425 КО Габровник

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 425 КО Габровник.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07- 435/7
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за промена на траса на сообраќајна инфраструктура

Се објавува, одлука за промена на траса на сообраќајна инфраструктура, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/28
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 2, став 1, алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ бр.56/11), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 14.03.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување промена на траса на сообраќајна инфраструктура

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување на Одлука со која ќе се изврши промена на трасата на улицата која во постојниот урбанистички план (Општ акт за село Согле кој со одлука на Советот на Општина Чашка бр.07-1291/5 од 21.07.2009 се применува како Општ акт за село Согле е означена како Ул.2.

член 2

Трасата на улицата да се испланира соодветно на постојната ситуација на теренот и на важечка законска регулатива.

член 3

Во идната урбанистичко планска документација да се предвиди улицата да не зафаќа на парцелата со КП 830 КО Согле.

член 4

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/11).

член 5

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07- 435/27
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за промена на траса на сообраќајна инфраструктура

Се објавува, одлука за промена на траса на сообраќајна инфраструктура, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/10
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 2, став 1, алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ бр.56/11), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 14.03.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување промена на траса на сообраќајна инфраструктура

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување на Одлука со која ќе се изврши промена на трасата на улицата која во постојниот урбанистички план (Општ акт за село Богомила кој со одлука на Советот на Општина Чашка бр.0701–70/12 од 22.01.2008 се применува како Општ акт за село Богомила) е означена како сообраќајница.

член 2

Широчината на улицата да се испланира соодветно на постојната ситуација на теренот и на важечка законска регулатива.

член 3

Во идната урбанистичко планска документација да се предвиди сообраќајницата да не зафаќа на парцелата со КП 6598/1 КО Богомила.

член 4

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11).

член 5

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07- 435/9
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за промена на траса на сообраќајна инфраструктура

Се објавува, одлука за промена на траса на сообраќајна инфраструктура, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/36
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 2, став 1, алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ бр.56/11), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 14.03.2013 година ја донесе следната:

**ОДЛУКА
за извршување промена на траса на сообраќајна
инфраструктура**

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување на Одлука со која ќе се изврши промена на трасата на улицата која во постојниот урбанистички план (Урбанистичка документација за населено место Мелница која со одлука на Советот на Општина Чашка бр.07–568/4 од 13.03.2007) се применува како Урбанистички план за село Мелница е означена како улица со профил Б-Б.

член 2

Трасата на улицата да се испланира соодветно на постојната ситуација на теренот и на важечка законска регулатива.

член 3

Во идната урбанистичко планска документација да се предвиди улицата да не зафаќа на парцелата со КП 842 КО Мелница.

член 4

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 6 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11).

член 5

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07- 435/35
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на одлука за воспоставување
меѓуопштинска соработка**

Се објавува, одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/44
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ, бр. 79/09, член 14 став (1) и 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ", бр. 05/02 и член 12 од Статутот на Општина Чашка, Советот на Општината Чашка, на 56-тата (педесет и шестата) седница оддржана на 14.03.2013 година, донесе

ОДЛУКА

за воспоставување меѓуопштинска соработка

член 1

Се воспоставува меѓуопштинска соработка помеѓу општините Чашка, Велес, Кавадарци, Неготино, Демир Капија, Градско, Росоман и Лозово заради заедничко вршење работи од надлежност на општините кои што се однесуваат на енергетската ефикасност кои што произлегуваат од Законот за енергетика.

член 2

Меѓуопштинската соработка од член 1 на оваа одлука ќе се остварува преку формирање на засдничко административно тело,

член 3

Се задолжува Градоначалникот на Општина Чашка да го потпише Договорот за меѓусебните права и обврски на сите општини кои што ја воспоставуваат меѓуопштинската соработка, а ќе се однесуваат на формирање на заедничко административно тело.

член 4

Ова Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07- 435/43
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на одлука за формирање на
заедничко одделение за енергетска ефикасност**

Се објавува, одлука за формирање на заедничко одделение за енергетска ефикасност, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/46
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 14 став (3) и член 61 став (1) од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ" бр. 5/02), а во врска со член 11 од Законот за МОС 79/09 и член 12 од Статутот на Општина Чашка, Советот на Општината Чашка, на 56-тата (педесет и шестата) седница одржана на 14.03.2013 година, донесе:

**ОДЛУКА
за формирање на заедничко одделение за
енергетска ефикасност**

член 1

За извршување на надлежности од областа на енергетската ефикасност, се формира заедничко одделение помеѓу општините Чашка, Велес, Кавадарци, Неготино, Демир Капија, Градско, Росоман и Лозово.

член 2

Надлежностите утврдени во член 1 од оваа Одлука, кои ќе ги извршува заедничкото одделение за енергетска ефикасност, не смее да се преклопуваат со утврдените надлежности на организационите облици, утврдени во Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на

општинската администрација на општините кои го формираат заедничкото одделение.

член 3

Седиштето на заедничкото административно тело, начинот, видот, условите и обемот на извршување на работите; користењето на објектите и опремата, финансирањето, начинот на укинување и контролата на заедничките административни тела, согласно Законот за локалната самоуправа и Законот за меѓуопштинска соработка, со писмен договор го уредуваат градоначалниците на Општините.

член 4

Ова Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07- 435/45
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
за објавување на одлука за воспоставување
меѓуопштинска соработка**

Се објавува, одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/48
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на Република Македонија, бр. 79/09), член 14 став (1) и 36 став (1) точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ", бр. 05/02) и член 12 од Статутот на Општина Чашка, Советот на Општина Чашка, на 56-тата (педесет и шестата) седница одржана на 14.03.2013 година, донесе:

ОДЛУКА

за воспоставување меѓуопштинска соработка

член 1

Се воспоставува меѓуопштинска соработка помеѓу општините Велес, Кавадарци, Неготино, Чашка, Градско, Лозово, Росоман и Демир Капија заради заедничко вршење работи од надлежност на општините кои што се однесуваат на локалниот и регионалниот развој кои што произлегуваат од Законот за локална самоуправа како и Законот за рамномерен регионален развој.

член 2

Меѓуопштинската соработка од член 1 на оваа одлука ќе се остварува преку формирање на заедничко работно тело.

член 3

Заедничкото работно тело го сочинуваат по еден претставник од одделенијата за ЛЕР од секоја општина која што воспоставува меѓуопштинска соработка, како и по еден претставник од: Регионалната занаетчиска комора, Туристичко биро од Општина Неготино, Едукативен туристички центар од Општина Неготино, бизнис зедницата од регионот, НВО сектор од регионот, Центар за Развој на Вардарски плански регион како и тројца претставници од Регионалната стопанска комора.

По потреба, без право на одлучување во работата на ЗРТ, може да се вклучат и претставници на национални институции и меѓународни организации.

член 5

Се задолжува градоначалникот на општина Чашка да формира заедничко работно тело и да именува претставник од општината за член во заедничкото работно тело.

член 6

Ова Одлука влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07- 435/47
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за користење вода за пиење од селски бунар кој се наоѓа на КП бр.686 во с.Стари Град, Општина Чашка

Се објавува, одлука за користење вода за пиење од селски бунар кој се наоѓа на КП бр.686 во с.Стари Град, Општина Чашка, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/50
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа чл.22 ст.1 т.4, а во врска со 36 ст.1 т.15 од Законот за Локалната Самоуправа („Службен весник на РМ., бр.05/02) и Барањето доставено до Советот на Општина Чашка бр.07-442/1 од 14.03.2013 година поднесено од Бранко Ристовски од с.Стари Град, Советот на Општина Чашка на 56-тата седница одржана на ден 14.03.2013 година, донесе

ОДЛУКА

за користење вода за пиење од селски бунар кој се наоѓа на КП бр.686 во с.Стари Град Општина Чашка

член 1

Со оваа одлука се дава согласност за користење вода за пиење од селски бунар кој се наоѓа на КП бр.686 во с.Стари Град Општина Чашка.

член 2

Право на користење на вода за пиење од селски бунар кој се наоѓа на КП бр.686 во с.Стари Град Општина Чашка се дава на лицето Бранко Ристовски со место на живеење во с.Стари Град – Општина Чашка .

член 3

Правото на користење од оваа одлука се дава на начин што од селскиот бунар со секундарна (приватна) линија лицето ќе овозможи да црпи вода за пиење до неговиот објект т.е домаќинство, притоа овозможувајќи т.е ненарушувајќи го користењето на водата од селскиот бунар и за сите останати жители од населеното место.

член 4

Спроведувањето на оваа Одлука во поглед на изведба, средства за приватна линија и слично е на товар на корисникот на даденото право.

член 5

Оваа Одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден, од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Чашка.

Бр.07- 435/49
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување

Се објавува, одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.03.2013 година.

Бр.08- 435/53
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата на 14.03.2013 донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување

1. Советот на Општина Чашка ја усвои на одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр.07-571/52
18.05.2012 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 12 од Законот за комуналните дејности („Службен весник на РМ“ бр.95/12) и член 12 од Статутот на Општина Чашка, Советот на Општина Чашка на 56-тата седница одржана на ден 14.03.2013 година, донесе:

ОДЛУКА

за комунален ред и мерки за нејзино спроведување

Општи одредби

член 1

Со оваа Одлука се уредуваат односите и начинот на вршење комуналните дејности меѓу давателите и корисниците на услугите на подрачјето на општина Чашка и мерките за нејзино спроведување.

член 2

Под комунален ред во смисла на оваа Одлука се подразбира поблиско уредување на односите и начинот на вршење на комунални дејности меѓу давателите на услугите и корисниците на услугите во следните комунални дејности:

- 1.Снабдување со вода за пиење;
- 2.Одведување и прочистување на отпадни води;
- 3.Одведување и испуштање на атмосферски води;
- 4.Јавен општински превоз;
- 5.Собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на неопасен отпад;
- 6.Депонирање на индустриски отпад и штетни материи;
- 7.Депонирање отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи;
- 8.Одржување на јавна чистота;
- 9.Уредување, одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми, водни и рекреативни површини;
- 10.Одржување на улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објекти од локално значење;
- 11.Одржување на гробишта, крематориуми и давање на погребални услуги;
- 12.Поставување и Одржување на јавно осветлување;
- 13.Изградба, Одржување и користење на јавен простор за паркирање и на објектите кои се наоѓаат на тој простор;
- 14.Одржување и користење на отворени и затворени пазари на големо и мало;
- 15.Оџачарски услуги / работи;
- 16.Одржување на комунални уреди;
- 17.Отстранување и чување на хаварисани возила, земјоделски машини со приклучни и без приклучни орадија;
- 18.Уловување на животните - скитници;
- 19.Украсување на населените места;
- 20.Одржување на јавни санитарни јазли;
- 21.Аерозапрашување, дезинфекција, дезинсекција и дератизација;

22. Чување на животни и домашни миленици во населени места;

23. Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни површини;

член 3

Јавни површини во смисла на оваа Одлука се:

- јавни сообраќајни површини (улицы, коловози, тротоари, пешачки и велосипедски патеки, јавни паркиралишта, плоштади, шеталишта, надвозници, подвозници, скалила што поврзуваат јавни сообраќајни површини, мостови, такси стојалишта, стојалишта на јавниот градски превоз и слични површини);

- јавни зелени површини (паркови, парк-шуми, дрвореди, живи огради, тревници, цветници, детски игралишта, зелени површини покрај улиците, покрај станбените објекти и покрај јавните објекти, спортско рекреативните и водни површини и други слични површини).

Одредбите на оваа Одлука се однесуваат и на други површини определени со оваа одлука.

член 4

Комуналните дејности од член 2 на оваа Одлука можат да ги вршат јавните претпријатија основани од општина Чашка, како и други домашни и странски физички и правни лица овластени од општината согласно Закон (во понатамошниот текст: даватели на услуги). Давателите на услуги се должни да обезбедат трајно и квалитетно вршење на комуналните дејности, како и одржување на објектите и опремата на комуналната инфраструктура во функционална состојба.

Корисници на услугите во смисла на оваа Одлука се сите домашни и странски физички и правни лица кои ги користат услугите, објектите, опремата и површините во сферата на комуналните дејности на подрачјето на општина ЧАШКА.

Корисниците на услугите се должни да се придржуваат на одредбите од оваа Одлука заради непречено и функционално вршење на овие дејности кои се од јавен интерес.

1. Снабдување со вода за пиење

член 5

Под поимот снабдување со вода за пиење се подразбира зафаќање, обработка и дистрибуција на водата преку водоснабдителниот систем до главниот водомер на корисникот на услугата.

Вода за пиење е:

- секоја вода, во својата првобитна состојба или по третман, наменета за конзумирање од страна на човекот, готвење, подготовка на храна или за други домашни намени, без оглед на тоа од каде потекнува и дали се снабдува од водоводната мрежа или од цистерни;

Водоснабдителен систем е збир на хидротехнички објекти за снабдување со вода за пиење и тоа: водозафат (место каде давателот на услугата зафаќа површинска или подземна вода), резервоар, објект за обработка на вода, пумпна и хлоринаторска станица,

главен довод, магистрален вод, улична водоводна мрежа и водоводен приклучок заедно со придружните објекти и опремата за довод на вода од водозафатот до приклучокот на главниот водомер на корисникот на услугата.

Водоводна мрежа на корисникот на услугата е од главниот водомер со водомерната шахта и целокупната водоводна мрежа на корисникот на услугата.

Водоводен приклучок е водоводна цевка од уличната мрежа, односно од регионалниот водоснабдителен систем до водоводниот вентил (затворач) пред главниот водомер во водомерната шахта.

Водомерна шахта е објект на корисникот на услугата во која се монтира (поставува) главниот водомер на водоводниот приклучок.

член 6

Снабдувањето со вода за пиење е дејност од јавен интерес.

член 7

Давателот на услугата врши снабдување со вода за пиење со зафаќањето, обработка и дистрибуција на водата преку водоснабдителниот систем до главниот водомер на корисникот на услугата. Давателот на услугата го врши управувањето и одржувањето на водоснабдителниот систем. Давателот на услугата утврдува надоместок за приклучување на корисникот на услугата на водоснабдителниот систем и висината на надоместокот зависно од големината на водоводниот приклучок, трошоците за приклучување, хидротехничките услови и друго, за која висина согласност дава основачот, односно Советот на Општина Чашка.

член 8

Давателот на услугата е должен:

1. На корисниците на услугата да им обезбеди трајно и непрекинато снабдување со здравствено исправна и чиста вода за пиење преку изградениот водоснабдителен систем;

2. По исклучок од ставот 1 на овој член ако дојде до нарушување или прекин во давањето на услугата во случај на оштетување на водоснабдителниот систем поради виша сила, поголеми хаварии и дефекти, во случај на недоволна периодична издашност на извориштата, во случај на здравствена неисправност на водата за пиење или во случај на прекин во снабдувањето со електрична енергија таму каде што давателот на услугата е зависен од истата, давателот на услугата е должен да ги информира корисниците на услугата за нарушувањата или прекилот во давањето на услугата, согласно со закон.

3. Давателот на услугата е должен да врши испитувања на здравствената исправност на водата за пиење на начин и постапка согласно со закон и прописите кои произлегуваат од него;

4. Да ги спроведува санитарно -хигиенските мерки потребни за обезбедување на здравствено исправна

вода за пиење согласно со закон и прописите кои произлегуваат од него;

5.Непрекинато да ги одржува во исправна состојба објектите и инсталациите на водоснабдителниот систем во општината;

6.Да ги проширува изворите, објектите и мрежата на водоснабдителниот систем со цел што повеќе корисници да се приклучуваат на истиот, во зависност од сопствените можности, односно можностите на општината и Републиката;

7.Да ги изведува работите за водоводен приклучок од водоводната цевка од уличната мрежа до водоводниот вентил (затварач) пред главниот водомер во водоводната шахта;

8.Во случаите кога корисниците на услугата не можат да се снабдат со вода за пиење непрекинато над 12 часа, давателот на услугата должен е да ги снабди корисниците на услугата со вода за пиење на начин утврден со Планот за вршење на дејноста во вонредни околности;

9.Давателот на услугата должен е да ги информира корисниците на услугата за начинот на снабдувањето од став 8 на овој член;

10.Давателот на услугата е должен да донесе План за начинот на вршење на дејноста во вонредни околности, согласно со стандардите и вредностите на квалитетот на водата и неопходното количество на вода за пиење во согласност со Советот на општина Чашка;

11.Давателот на услугата е должен на барање на инвеститорот пред добивањето на одобрение за градба на нов објект, реконструкција или доградба на постоечкиот објект да издаде потврда за постоење или непостоење на водоводна мрежа под објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на водоводната мрежа;

12.Давателот на услугата е должен да обезбеди целосна документација за водоснабдителниот систем, заради воспоставување на подземен катастар;

13.Давателот на услугата е должен да го одржува во исправна и функционална состојба водоснабдителниот систем од денот на добивањето на решение за употреба;

14.Давателот на услугата е должен да го определува и водоводниот приклучок на корисникот на услугата и тоа:

- водоводната инсталација до водомерната шахта вклучувајќи го и првиот вентил пред водомерот кај индивидуалните станбени објекти, односно до границата на имотот локацијата ако водомерната шахта е поставена на непрописно и непристапно место или е сместена во подрумски простории,

- водоводната инсталација до надворешниот ѕид од станбениот објект ако главниот водомер се наоѓа во објектот, за колективни станбени згради, и

- водоводната инсталација до водомерната шахта вклучувајќи го првиот вентил пред водомерот, ако

водомерната шахта се наоѓа пред колективната станбена зграда;

15.Давателот на услугата е должен претходно да прибави одобрение за раскопување од Одделението за урбанизам и комунални дејности на Општина Чашка во случаите кога отстранувањето на дефектот бара раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површина. Доколку дефектот на водоснабдителниот систем бара итно отстранување поради опасност од настанување на поголеми штети, раскопувањето на улица, коловоз, јавна или зелена површина, давателот на услугата го врши веднаш без да прибави одобрение но за преземените мерки е должен писмено да го известува органот надлежен за издавање одобрение за градење. По завршувањето на работите давателот на услугата е должен улицата, коловозот, јавната или зелената површина да ги доведе во првобитна состојба;

16.Давателот на услугата е должен да ја надомести евентуалната штета на сопственикот или корисникот на земјиштето настаната со изведување на работите заради вршење премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите од водоснабдителниот систем;

17.Давателот на услугата е должен изградбата, реконструкцијата или доградбата на водоснабдителниот систем да ја врши на начин и услови определени со Закон и со Програмата за уредување на градежното земјиште на општина Чашка.

18.Давателот на услугата е должен да ја определи цената за кубен метар потрошена вода за пиење и надоместокот за приклучување на корисникот на услугата на водоснабдителниот систем согласно одредбите на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води.

член 9

Новите корисници на услугите може да бидат приклучени на постојниот јавен водовод до колку ги исполнуваат условите утврдени со важечките прописи и техничките нормативи со кои се обезбедува непречена испорака на квалитетна вода во договорената количина, проток, континуитет и безбедност на луѓето и објектите.

член 10

Новите корисници на услугите ќе бидат приклучени на јавниот водовод само ако водоводната инсталација во нивните објекти е изградена според важечките прописи и техничките нормативи.

член 11

Со водоприклучната согласност се определуваат условите и начинот на приклучување на корисниците на јавниот водовод, како и меѓусебните права и обврски помеѓу давателот на услугите и корисникот на услугите.

член 12

Давателот на услугите е должен во рок од 8 дена сметано од денот на поднесувањето на барањето за приклучок да се произнесе по барањето за добивање на водоприклучна согласност.

член 13

Чистењето, монтирањето и демонтирањето на водомерите се врши од овластено лице на давателот на услуги. Корисникот на услугите е должен на овластеното лице да му овозможи непречено читање и демонирање на водомерот ако за тоа постојат оправдани причини. При оштетување на водоводна мрежа давателот на услугите е должен да ги преземе потребните мерки за отстранување. Кога доаѓа до дефект на главната водоводна мрежа во колективните станбени објекти него го отстранува давателот на услугите, а трошоците за извршената работа солидарно ги поделува на сите корисници на водоводната линија и трошоците ги наплаќа преку сметката за потрошената вода.

член 14

Во случај на предвидливи прекини на водоснабдувањето, давателот на услугите е должен преку средствата за јавно информирање да ги известат корисниците на услугите за времетраењето на прекинувањето на водата за реонот каде таа ќе биде прекината пред водата да биде прекината.

член 15

Корисникот на услугите е должен веднаш да го известат давателот на услугите за секаков дефект што ќе настане на водоводниот приклучок и водоводните шахти. По добивањето на известието давателот на услугите, а најдоцна за 6 часа е должен да преземе мерки за отстранување на дефектот. Корисникот на услугите до колку не го пријават настанатиот дефект, должен е да ја надомести штетата.

член 16

Користењето на водата од противпожарните и уличните хидранти е исклучиво наменски.

До колку физички или правни лица користат вода од противпожарните и уличните хидранти ненаменски, истите се исклучуваат од понатамошно користење на водата од хидрантите и ги снесуваат сите трошоци настанати за враќање во првобитната положба.

член 17

Во колку корисникот на услугите, е во реон каде што не поминува јавниот водовод, можно е истиот да се приклучи со доградба на водоводната мрежа под следните услови:

- на терет на корисникот се направи проширување на јавната водоводна мрежа и на јавниот водоводен објект за обезбедување на вода што ја бара корисникот;
- во случај ако капацитетот на водата не ги задоволува потребите на корисникот на услугите, трошоците за зголемување на капацитетот ќе ги сноси корисникот.

член 18

Услугите за користење на вода, давателот на услугите може да ги откаже во следниве случаи:

- ако местото каде што се наоѓа водомерот е нечисто, затрупано или е непристапно, а корисникот не ги отстрани недостатоците и по писмената опомена од овластеното лице на давателот на услуги;
- ако корисникот на услугите без одобрение или знаење на давателот на услугите приклучи друг корисник;
- ако корисникот на услугите самоволно се приклучи на јавната водоводна мрежа;
- ако корисникот на услугите не ја помири сметката за потрошената вода за три месеци, а по претходно добиена писмена опомена;
- ако противзаконито се приклучи и користи вода пред водомерот;

Трошоците за прекинувањето и повторното приклучување од претходниот став паѓаат на товар на корисникот на услугата.

член 19

Давателот на услугите единствено има право да ја отвори и затвори арматурата од двете страни на водомерот.

По исклучок, корисникот на услугите може да ја затвори арматурата ако дојде до дефект или поголема поправка на внатрешната инсталација, а арматурата пред водомерот може да ја отвори само во случај на дефект на водомерот и за тоа веднаш или најкасно во рок од 24 часа да го известат давателот на услугите за настанатиот дефект.

Ако корисникот смета дека водомерот е неисправен може да побара давателот на услугите да изврши преглед на водомерот.

член 20

Над и покрај водоводната шахта и приклучоците како што се затварачи, огрлицы, улични хидранти и шахти, не е дозволено депонирање на било каков материјал кој ќе ја оневозможи нивната употреба.

До колку се случи тоа, давателот на услугите за сметка на корисникот ќе ги одстрани депонираниот материјал.

член 21

При одржување на јавната водоводна мрежа и приклучоци ако над нив веќе има изградено објект или поминува преку земјиште и дворно место на корисникот, давателот на услугите има право на непречена работа, а сопственикот на земјиштето или дворното место има право на надоместок на евентуална штета.

член 22

До колку дојде до преместување на водоводната мрежа и приклучоци за спроведување на урбанистичкиот план, како и за доградба на подземни инсталации, сообраќајници и други објекти, трошоците ќе ги сноси инвеститорот на објектот кој го предизвикува преместувањето на водоводните линии.

член 23

Корисниците на услугите се должни:

1. Пред добивање на одобрение за градење на нов објект, реконструкција или доградба на постоечкиот објект, инвеститорот е должен да прибави потврда од давателот на услугата за постоење или непостоење на водоводна мрежа под објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на водоводната мрежа;

2. При дефект на водоводната мрежа која поминува низ имот на физичко или правно лице, сопственикот, односно корисникот на имотот е должен да му овозможи на давателот на услугата непречено отстранување на дефектот;

3. Над и покрај водомерната шахта, во пречник од најмалку три метри, корисникот на услугата не смее да депонира каков било материјал, со кој би се оневозможила нејзина употреба и користење;

4. Сопственикот или корисникот на земјиштето е должен да дозволи премин преку тоа земјиште заради вршење премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите од водоснабдителниот систем;

5. Секој корисник на услугата е должен да има сопствен водомер како единствено мерно средство за определување на потрошувачката на вода на корисникот на услугата;

6. Корисникот на услугата е должен да овозможи пристап на овластен работник на давателот на услугата заради читање на водомери и одржување на водоводниот приклучок.

7. Ако водомерот е неисправен, закочен, стопен и слично и корисникот на услугата е должен во рок од три дена од констатирањето на дефектот за тоа да го извести давателот на услуга;

8. Физичките и правните лица кои произведуваат и вршат промет со прехранбени производи и пијалоци, а кои се лоцирани (поставени) на просторот опфатен со урбанистичкиот план на општината, во реоните каде што постои можност за користење на вода од водоснабдителниот систем, должни се да се приклучат и да ја користат водата од водоснабдителниот систем со кој управува давателот на услугата;

9. Корисникот на услугата е должен да се придржува на мерките за штедење на вода во време на рестрикција.

член 24

Заради заштита и спречување на оштетување за водоснабдителниот систем се забранува:

-изградба на станбени и други објекти над водоводната мрежа;

-приклучување на водоводна мрежа без одобрение за приклучување;

-поврзување на водоводна мрежа на корисникот на услугата кој користи вода од индивидуални извори со водата од водоводниот приклучок;

-бесправно користење на вода пред водомер;

-самоволно демонтирање и монтирање на водомери и водоводни арматури без согласност на давателот на услугата;

-вршење изградба на објекти од водоснабдителен систем без одобрение за градење;

-бесправно користење на вода без исправно поставен водомер;

-намерно оштетување на јавната водоводна мрежа, и јавните украсни чешми;

-корисникот на услугата без одобрение да дозволени приклучувања на друг корисник од неговиот приклучок;

-депонирање на каков било материјал над и покрај водомерната шахта, во пречник од најмалку три метри со кој би се оневозможила нејзина употреба и користење.

2. Одведување и прочистување на отпадни води

член 25

Под одведување и пречистување на отпадни води се подразбира прифаќање на отпадните води од куќниот приклучок на дворната канализациона мрежа, одведување со уличната канализациона мрежа, пречистување и испуштање во реципиентот, како и чистење на септичките јами.

Одведување на урбани отпадни води е собирање на отпадните води од станбените, деловните, производните, административните и нив слични простори во агломератот, од приклучокот на дворната мрежа, одведување со улична канализациона мрежа, пречистување во пречистителните станици и испуштање на отпадните води во реципиентот.

Реципиент е секоја проточна и стоечка вода на површината на земјата во која се испуштаат урбаните отпадни и атмосферски води.

Урбани отпадни води се отпадни води од домаќинствата, индустриски отпадни води и атмосферски води, односно мешавина од отпадни води од домаќинствата, индустриски отпадни води и атмосферски води.

Урбани води од домаќинствата се отпадни води од станбени населби и од сервисните капацитети, кои што главно потекнуваат од човечкиот метаболизам и од активностите во домаќинствата.

Индустриска отпадна вода е секоја отпадна вода што се исфрла од просториите кои се користат за извршување на индустриска или трговска дејност.

Канализационен систем систем е збир на хидротехнички објекти и тоа: колектори, магистрални канали, улична канализациона мрежа, атмосферска канализациона мрежа, црпни станици, сифони и постројки за почистување на урбаните отпадни води.

Канализационен приклучок е спојот на канализационата мрежа на корисникот на услугата со уличната канализациона мрежа.

Хидротехнички услови е акт на давателот на услугата издаден врз основа на претходно добиени услови за градба во кои се дефинира постоечката, односно предвидената улична канализациона мрежа.

Ревизиони шахти се објекти кои се поставуваат на одредени растојанија на уличната канализациона мрежа и служат за контрола и одржување на истата.

Приклучни (контролни) шахти се објекти кои се наоѓаат на канализациониот приклучок меѓу уличната канализациона мрежа и објектот на корисникот на услугата и служат за одржување на канализациониот приклучок на корисникот на услугата.

член 26

Давател на услугата е јавно претпријатие основано од општината кое ги исполнува условите на вршење на дејноста одведување и пречистување на отпадни води.

Корисник на услугата е правно или физичко лице сопственик на станбен, деловен, производствен, административен и на нив сличен објект, приклучен на канализационата мрежа.

член 27

Давателот на услугата врши:

- одведувањена урбани отпадни води во реципиентот со нивно собирање од корисниците на услугата преку канализационата мрежа, пречистување и испуштање во реципиентот;

- управување и одржување на канализациониот систем;

- ја утврдува висината на надоместокот за приклучување на корисникот на услугата во канализациониот систем по претходна согласност на Советот на општината;

- се грижи за исправно функционирање на целокупната канализациона мрежа, за која цел формира посебна единица за одржување;

- редовно врши пречистување на канализационата мрежа;

- врши поправка на оштетените делови од објектите на канализационата мрежа;

- дава стручни упатства за изведување на дел од канализацијата што ја вршат граѓаните;

- обезбедува дежурна служба за отстранување на дефектите и недостатоците за потребите на канализационата мрежа;

- дава одобрение за приклучок и го извршува самиот приклучок;

- пропишува технички услови за изведување на приклучок и на објектите за приклучок;

- врши и други работи сврзани со управувањето и одржувањето на канализационата мрежа.

член 28

Давателот на услугата е должен на корисниците на услугите да им обезбеди трајно и непрекинато одведување на урбаните отпадни води преку изградениот канализационен систем.

Давателот на услугата е должен изградбата, реконструкцијата или доградбата на канализациониот систем или на дел од него да го врши на начин и услови определени со закон и Програмата за уредување на градежно земјиште на општината. На барање на корисникот на услугата (инвеститор) пред добивање на одобрение за градба на нов објект, реконструкција или доградба на постоечки објект, давателот на услугата е должен да издаде потврда за постоење или непостоење на канализационата мрежа под објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на канализационата мрежа.

Давателот на услугата е должен да обезбеди целосна документација на канализациониот систем, заради воспоставување на подземен катастар.

Давателот на услугата е должен да го одржува канализациониот систем од денот на добивањето на решението за употреба.

Давателот на услугата е должен претходно да прибави одобрение за раскопување од надлежен орган во случаите кога отстранувањето на дефектот на канализациониот систем бара раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површина.

Доколку дефектот на канализациониот систем бара итно отстранување поради опасност од настанување на поголеми штети, раскопувањето на улица, коловоз, јавна или зелена површина, давателот на услугата го врши веднаш без да прибави одобрение за раскопување, но за преземените мерки е должен писмено да го известува органот надлежен за издавање на одобрение за градење.

По завршувањето на работите околу отстранувањето на дефектот на канализациониот систем давателот на услугата е должен улицата, коловозот, јавната и зелената површина да ги доведе во првобитна состојба.

Давателот на услугата е должен да ја надомести евентуалната штета на сопственикот или корисникот на земјиштето настаната со изведување на работи во врска со вршење премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите од канализациониот систем.

член 29

Корисникот на услугата (инвеститорот) пред добивање на одобрение за градењена нов објект, реконструкција или доградба на постоечки објект е должен да прибави потврда од давателот на услугата за постоење или непостоење на канализациона мрежа под објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на канализационата мрежа. Корисникот на услугата е должен да ја одржува канализационата мрежа на корисникот на услугата на сопствена сметка.

Корисниците на услугата се должни веднаш да го известат давателот на услугата за оштетувањето или

дефект што ќе настане на канализационата мрежа на корисникот на услугата.

Корисниците на услугата кои вршат индустриска или трговска дејност се должни да извршат поребно прочистување на начин утврден со закон пред да ги испуштат индустриските отпадни води во канализациониот систем.

Сопственикот или корисникот на земјиштето е должен да дозволи премин преку тоа земјиште заради вршење премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите на канализациониот систем.

Секој сопственик на изграден или делумно изграден објект е должен да ја спои својата кукна канализација со уличната канализација истовремено кога уличната канализација ќе биде изградена.

член 30

Давателот на услугата има право да го прекине одведувањето на урбаните отпадни води во следните случаи:

1. Во случај кога корисникот на услугата и по претходна писмена опомена не ја исполнува обврската за плаќање на надоместокот;

2. Ако продолжувањето на одведувањето на урбаните отпадни води би претставувало опасност за трети лица или за животната средина и природа;

3. Ако физичко лице или правно лице бесправно е поврзано на канализациониот приклучок;

4. Ако корисникот на услугата на својот приклучок, дозволи приклучување на друг корисник без одобрение и согласност на давателот на услугата;

5. Ако корисникот врши одведување на води со примена на киселина, алкохолни и други соли, води кои содржат бензин, нафта, разни масла и други хемикалии што разорно делуваат на каналските цевки и топли води со температура над 40°C.

6. Ако корисникот врши одведување на води и предмети што развиваат токсични експлозивни гасови;

7. Ако корисникот врши одведување на води и предмети причинители на заразни и паразитни заболувања и радиоактивно зрачење;

8. Ако корисникот врши одведување на отпадни води со предмети и примеси што можат да ја оштетат канализационата мрежа или да го попречат правилното функционирање на мрежата;

9. Ако корисникот со одведувањето на отпадна вода врши одведување на ѓубре, пепел, коски, гипс, цемент, песок, крпи и други предмети што можат да ја оштетат или зачепат канализационата мрежа и оторените водотеци и го попречат нивното нормално функционирање;

10. Ако е донесено решение од надлежен инспекциски орган и

11. Ако настане поголемо оштетување на канализационата мрежа во имотот на корисникот, а со цел да се отстрани оштетувањето и сопре поголемо оштетување.

Трошоците за прекинувањето и повторното приклучување од претходниот став паѓаат на товар на корисникот на услугата.

член 31

Заради заштита и спречување на оштетување на канализациониот систем се забранува:

- изградба на станбени и други објекти над канализационата мрежа;

- приклучување на канализационата мрежа без одобрение за приклучување;

- испуштање на цврсти материи: песок, земја, цемент, вар, камења, дрва, пепел, трска, метал, стакло, пластични материи, катран и други слични материи со поголем вискозитет во канализациониот систем;

- испуштање на урбани отпадни води, чија концентрација на сулфатниот јон е поголема од 400 мг/л, како и урбани отпадни води од септички јами и отпад во канализациониот систем;

- испуштање на отпадни материи и води кои го оштетуваат сидовите на канализациониот систем;

- испуштање на нафта и нафтени деривати, како и цврсти и течни запаливи и експлозивни материи во канализациониот систем;

- испуштање на отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води во системот на атмосферската канализација, односно испуштање на атмосферски води во канализациониот систем за отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води;

- испуштање на индустриски отпадни води во канализациониот систем без претходно извршено потребно пречистување;

- на било каков начин се врши оштетување на канализационата мрежа;

- испуштање на предмети што развиваат тоскични експлозивни гасови;

- испуштање на предмети и материи кои се причинители на заразни и паразитни заболувања и радиоактивно зрачење.

3. Одведување и испуштање на атмосферски води

член 32

Под одведување и испуштање на атмосферски води се подразбира прифаќање на атмосферските води од урбаните површини, одведување со канализационата атмосферски мрежа и испуштање во реципиент.

Атмосферски води се сите површински води предизвикани од атмосферските врнежи кои преку сливниците се слеваат во атмосферската канализација.

Атмосферска канализација (мрежа) е збир на хидротехнички објекти кои служат за прифаќање, одведување и испуштање во реципиент на атмосферската вода од урбаните површини.

член 33

Дејноста за вршење на одведувањето и испуштањето на атмосферските води општината може да го довери на јавното претпријатие за комунални дејности основано од општината или на друго правно или физичко лице кое ги исполнува условите за трајно и квалитетно вршење на оваа комунална дејност (во натамошниот текст: давател на услугата).

член 34

Давателот на услугата врши:

-прифаќање, одведување и испуштање на атмосферските води од урбаните површини преку атмосферскиот канализационен систем до реципиентот;

-управување и одржување на атмосферската канализациона мрежа.

член 35

Давателот на услугата е должен:

-трајно и непрекинато да обезбеди одведување на атмосферските води од урбаните површини преку изградената атмосферска канализациона мрежа;

-да се грижи за исправноста и функционирањето на целокупната атмосферска канализациона мрежа а посебно да врши редовно прочистување и да врши поправка на оштетените придружни објекти на атмосферската канализациона мрежа;

-да врши редовно чистење на коритата на отворените канали и водотеци во градежниот опфат на градот или населените места;

-во случај на поголеми врнежи од дожд или брзо топење на снегот да обезбеди дежурна служба за интервенција и итно санирање и отстранување на настанатите штети со цел да се обезбеди нормалното функционирање на атмосферската канализациона мрежа;

-да врши редовна поправка на оштетените делови од атмосферската канализациона мрежа;

-да обезбеди целосна документација на канализациониот систем за прифаќање на атмосферските води, заради воспоставување на подземен катастар.

член 36

Заради заштита и спречување на оштетување на атмосферската канализациона мрежа се забранува:

-испуштање на отпадни води од домаќинствата и индустриски отпадни води во системот на атмосферската канализација;

-испуштање на отпадни води од септичките јами и друг отпад во системот на атмосферската канализација;

-испуштање на нафта и нафтени деривати, разни масла и слично како и цврсти и течни запаливи материји и експлозивни материји во системот на канализационата атмосферска мрежа;

-приклучување на фекалната канализација во атмосферската канализација;

-фрлање на било какви предмети и отпадоци во отворените канали и водотеци;

-оштетување на атмосферската канализациона мрежа и нејзините придружни објекти.

4. Јавен општински превоз

член 37

Под јавен општински превоз се подразбира превоз на патници на подрачјето на Општина Чашка .

Јавен општински превоз на подрачјето на општината можат да вршат превозници кои ќе добијат лиценца за вршење на таков вид превоз што ја министерството за транспорт и врски.

Превозникот кој има лиценца за вршење на јавен општински превоз на патници може да отпочне со вршење на превоз, откако ќе добие дозвола и ќе регистрира возен ред за определена линија. Јавниот општински превоз на патници на подрачјето на општина Чашка го уредува Советот на општината со посебна Одлука, која е составен дел на Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување.

5. Собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на неопасен отпад

член 38

Под Собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на неопасен отпад се подразбира селектирање, собирање, транспортирање и обработка на комуналниот отпад од населението и индустријата, негова рециклажа и преработка, депонирање на уредени депонии, како и одржување на депониите.

Комунален отпад е отпадот што се создава во секојдневниот живот и работа во станбени, дворни, деловни и други простории и површини и тоа: куќни отпадоци од различни видови, отпадоци од храна, градинарски, овошни и други земјоделски култури, хартија, картонска амбалажа, крпи, разни дрвени, метални стаклени, порцелански, кожни, пластични и гумени предмети и на нив слични нештетни отпадоци.

Комунален отпад е неопасниот отпад што се создава од физичките лица во домаќинствата. Комерцијален отпад е секој друг отпад создаден од правни и физички лица при вршење на комерцијални, индустриски, занаетчиски, услужни, административни и слични дејности, кои според својата природа или според својот состав е сличен на отпадот од домаќинствата.

Преработка на отпадот се операциите утврдени со Законот за управување со отпадот, кои имаат за цел да се искористат употребливите материји и состојки на отпадот, а притоа ги опфаќаат постапките за повторно користење на отпадот, за рециклирање и за користење на отпадот како извор на енергија, исклучувајќи го горењето на отпадот заради негово дефинитивно одстранување.

Отстранување на отпадот се операциите што обезбедуваат конечно решение за отпадот што не може повторно да биде употребен или преработен, а

притоа не се загрозува животната средина, животот и здравјето на луѓето.

Рециклирање на отпадот е добивање супстанции од отпадот (секундарни суровини) и нивно користење како замена за примарните суровини или користење на својствата на супстанциите содржани во отпадот за нивната првична намена или за други намени, вклучувајќи го директното користење на енергијата на отпадот.

Собирање на отпадот е збир од организирани дејности коишто опфаќаат постапки со кои отпадот се подготвува за транспорт.

Складирање на отпадот е организирана дејност за складирање на создадениот отпад во објекти коишто ги исполнуваат пропишаните услови за таа намена за период пократок од три години, доколку складираниот отпад е наменет за третман и за преработка, или за период пократок од една година, доколку отпадот е наменет за отстранување.

член 39

Создавачите, односно поседувачите на отпадот се должни да го селектираат отпадот.

член 40

Селектираниот отпад се остава на посебните места за собирање односно во посебни садови кои се поставуваат на јавните површини во формирани зелени острови за поставување на садовите за секој вид отпад.

Останатиот отпад од домаќинствата се става во вреќи или во посебни садови за тој отпад и се остава на местата за собирање и селектирање на комуналиот отпад.

Правните и физичките лица се должни да го одделат опасниот дел содржан во комуналниот отпад и да го остават на местата за собирање на опасниот дел од комуналниот отпад определени од општината.

член 41

На подрачјето на населените места Населба Чашка, Богомила, Извор, Теово, Согле, Горно Врановци, Долно и Горно Јаболчиште и други на комуналниот отпад и другите видови на неопасен отпад се собира и транспортира организирано.

Сопствениците на зградите, становите, и деловните простории, закупците и другите корисници на станбените и деловните простории (во натамошниот текст: создавачи и поседувачи на отпадот) имаат обврска задолжително да ги користат услугите за отстранување на комуналниот отпад на начин и под услови утврдени со оваа Одлука и другите прописи кои ги уредуваат овие односи.

член 42

Отпадот од дворните места се собира во посебни вреќи за отпад и се оставаат пред влезовите на станбените, односно деловните објекти или до контејнерите за собирање на отпадот од домаќинствата.

Отпадот настанат од делови на расипани апарати од домаќинствата, кујнски прибор, санитарни уреди

и слично се собира во соодветна картонска амбалажа, односно вреќи за отпад и сеоставаат во посебни садови за собирање на истиот отпад кои се поставуваат на јавните површини и определени места.

Останатиот отпад од домаќинствата се собира во вреќи или во садови за тој отпад, поставени на определени места.

член 43

Отпадот од домаќинствата треба да се собира само во типизирани садови (канти).

Во кантите не смее да се става жар, врел пепел, течности, мртви животни и слично.

Кантите за собирање на отпадот од домаќинствата ги набавуваат на свој трошок создавачите на отпадот.

член 44

Кантите за секое семејство, се ставаат на определените места и отпадот од нив се подига во деновите и времето што ќе го одреди јавното претпријатие за комунални дејности или друго правно или физичко лице кое е овластено за вршење на дејноста на собирање и транспортирање на отпадот.

Се забранува создавачите на отпад од индивидуалните згради, отпадот да го депонираат во контејнерите поставени кај колективните згради или кај институциите.

член 45

Отпадот од колективните згради се собира и во посебни садови за отпад - контејнери.

Во контејнерите не смее да се фрла жар, врел пепел, течности, мртви животни и слично.

член 46

Зградите од кои отпадот од домаќинствата се става во контејнери мораат да имаат одреден простор или место за сместување на садот за отпад и доволен број за да ги задоволи потребите на домаќинствата.

Бројот и видот на садовите за отпад за секоја поодделна зграда го одредува јавното претпријатие за комунални дејности или правното и физичко лице кое е овластено за собирање и транспортирање на отпадот.

член 47

Садовите за отпадот од домаќинствата ги набавува правното или физичкото лице кое е овластено за собирање на отпадот на товар на корисниците на услугата.

Собирачот на отпадот е должен да ги пере, дезинфицира и дезинсекцира контејнерите најмалку два пати годишно и да ги одржува во исправна состојба а за кантите тоа да го врши корисникот.

Местата околу садовите за отпад мора да бидат во чиста и уредна состојба за кои се должни да се грижат собирачите на отпадот.

член 48

Создавачите на отпад должни се отпадот да го ставаат во садовите за отпад така да не се растура и да не го валка просторот околу садот. Кантите и контејнерите за отпад мораат да бидат затворени.

Забрането е изнесување и вадење на отпад од кантите и контејнерите.

При ставањето на отпадот од домаќинствата создавачот на отпадот е должен волуменски да го намали отпадот.

Забрането е да се оневозможува пристап на возилото за отпад до местото на кое се наоѓаат садовите за отпад.

член 49

Отпадот од домаќинствата во Општина Чашка организирано се собира најмалку 2 пати неделно.

Кабестиот отпад(како делови од автомобили, бела техника, метална амбалажа, делови од мебел, душеци, дрвена амбалажа, пластични гајби, автомобилски гуми и слично) да се изнесуваат секој први понеделник во месецот.

Отпадот од селските средини и туристичките места се изнесува согласно договорот за изнесување на отпад склучен со јавното комунално претпријатие.

член 50

Собирачот на отпадот е должен при собирањето и транспортот на отпадот да внимава отпадот да не се растура, да не се крева прав, да не се оштетуваат садовите, како и да не се валкаат и оштетуваат површините за сместување на отпадот.

Ако при утовар и истовар во возилото дојде до растурање на отпадот, собирачот на отпадот е должен истиот веднаш да го исчистат, а садовите да ги вратат на местото определено за нив и да ги затворат капаците на кантите и контејнерите.

член 51

Депонија е објект наменет за отстранување на отпадот, со негово истурање над и под земја.

Депонирање е операција за отстранување на отпадот на депониите.

Јавното претпријатие за комунални дејности основано од страна на Советот на општина Чашка управува и се грижи за уредување и одржување на депонијата за комунален отпад, а особено е должен:

-да го ограда просторот на депонијата и да обезбеди контролирано влегување и излегување на возилата при депонирањето на отпадот;

-да обезбеди уреди и објекти за лична хигиена на работниците и миење и дезинфекција на возилата;

-да го спречи ширењето на миризбата и нечистотијата;

-површините што се покриени со отпад да ги покрие со земја во слој најмалку од 30 - 50 сантиметри;

-да не дозволи палење оган и горење на отпадот во депонијата;

-да презема санитарно хигиенски и ветеринарни мерки за спречување на размножувањето на инсекти и стаорци.

член 52

Се забранува:

1.Фрлање, складирање и чување на комунален отпад надвор од контејнерите, кантите за отпад или специјалните вреќи за отпад;

2.Фрлање и складирање во контејнерите и кантите за отпад на отпадоци кои не се сметаат за комунален отпад;

3.Фрлање во контејнерите жар и други запалени материјали, вода, киселина, моторни и разни други масла и други штетни и опасни материи;

4.Поставување и преместување на контејнерите и кантите за отпадоци надвор од за тоа определените локации;

5.Пребарување на отпад во корпите, кантите и контејнерите од страна на физички лица;

6.Палење на отпадот во кантите и контејнерите;

7.Собирањето и транспортирањето на отпадот да се врши со средства и со опрема која не е соодветна за вршење на дејноста;

8.Вршење на собирање и транспортирање на комунален отпад без поседување на дозвола;

9.Постапување со отпадот на начин кој доведува до нагрдување на објектите и просторот во урбаните зони и во подрачјата надвор од урбаните зони;

10.Истурање и фрлање на отпад во канализационите и во другите инфраструктурни системи и објекти;

6.Депонирање на индустриски отпад и штетни материи

член 53

Индустриски неопасен отпад е отпадот што се создава при производствените процеси во индустријата и не содржи опасни карактеристики, а според својствата, составот и количеството се разликува од комуналниот отпад.

член 54

Создавачите на индустрискиот и комерцијалниот отпад должни се да склучат посебен договор за собирање и транспортирање на отпадот со давателот на услугата на територијата на општина Чашка.

Со индустрискиот неопасен отпад се постапува во согласност со одредбите на Законот за управување со отпадот.

член 55

Забрането е:

-предавање на индустрискиот отпад на правно или физичко лице кое не поседува дозвола за собирање и транспортирање на отпад согласно Закон;

-истурање или фрлање на индустрискиот отпад кој содржи штетни материи во водите, почвата, во садови кои не се предвидени за собирање на таков вид отпад, во канализационите и другите инфраструктурни системи и објекти;

-собирањето и транспортирањето на индустрискиот отпад со средства и со опрема која не е соодветна за вршење на дејноста;

7.Депонирање отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи

член 56

Под депонирање на отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи утврдени со Закон, а кои немаат својство на комунален отпад се подразбира собирање, транспортирање и депонирање на овие отпадоци на уредени депонии, како и одржување на депониите.

член 57

Отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи се: градежен материјал, земја, шут, згура, вар, цемент, чакал, песок, кал, камења, тули, керамички отпадоци и слично.

Отпадоците од став 1 на овој член не смеат да се оставаат и собираат на јавните површини. Создавачите на отпадоците од став 1 на овој член се должни да го отстрануваат односно транспортираат истиот на посебно уредените депонии.

член 58

Со отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи се постапува во согласност со одредбите на Законот за управување со отпадот што се однесуваат за инертниот отпад.

Правните и физичките лица кои при изведувањето на градежни работи создаваат отпадоци кои немаат својство на комунален отпад, се должни сами да го собираат и да го транспортираат отпадот на местата определени од општината или истите да ги предадат на овластени правни и физички лица кои собираат и транспортираат отпад.

Правните и физичките лица кои при изведувањето на градежни работи создаваат отпадоци кои немаат својство на комунален отпад должни се да поседуваат доказ дека отпадоците што се создаваат со изведувањето на градежните работи го предале на начин утврден во став 2 на овој член.

член 59

Посебно уредените депонии, односно определените места ги одржува и со нив управува Јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината или правно или физичко лице кое од страна на Општината е овластено за вршење на истата дејност.

член 60

Забрането е:

-отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи да се изнесуваат од своите дворни места до денот на преземањето од страна на правните или физичките лица кои се овластени за собирање и транспортирање на отпадот,

-транспортирањето на отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи да се врши со несоодветни транспортни возила што би предизвикало истурање на истиот на самитесообраќајни површини.

Забрането е оставање, односно истурање на отпадоците што се создаваат со изведување на

градежни работи на јавните површини, јавно сообраќајните површини, неизградено градежно земјиште, во и покрај водните површини и слично.

8.Одржување на јавната чистота

член 61

Одржување на јавната чистота е чистење (миење и метење) и одржување на јавни и сообраќајни површини и чистење на снегот во зимски услови.

Под јавни и сообраќајни површини во урбаните средини на подрачјето на Општина Чашка се подразбираат:

-улицы, тротоари, велосипедски патеки, плоштади, подвозници, надвозници, мостови, паркиралишта на кои не се наплатува надомест, скалила кои ги поврзуваат површините за јавен сообраќај;

-детски игралишта, отворени игралишта за мали спортови и јавни санитарни објекти;

-бензински и такси станици, автобуски станици, стојалишта и свртувалишта во градскиот, приградскиот и општинскиот превоз на патници, јавни телефонски говорници, отворени простори на јавни објекти, паркиралишта на кои се наплаќа надомест, паркови, парк-шуми, улични тревници, пазари, магацини и складишта на отворен простор, спортско - рекреативни терени (стадиони, тениски игралишта, стрелишта и слично), отворени простори на хотелските, туристичките и спортско - рекреативните објекти, патишта, проточни и суви канали, речни брегови и корита во урбаните средини.

член 62

Одржувањето на јавната чистота на јавните и сообраќајни површини од оваа Одлука го врши јавното претпријатие основано од општината или правно и физичко лице согласно со закон.

Сопствениците, односно корисниците на станови и станбени објекти, на објекти на правни и физички лица за вршење на дејност, земјиштето што им припаѓа за употреба на тие објекти, како и сопствениците, односно корисниците на неизградено градежно земјиште во урбаните средини, се должни да ја одржуваат чистотата во тие објекти.

член 63

Јавните површини се користат во согласност со нивната намена.

Јавните површини треба да се одржуваат така да бидат уредни и чисти за да служат за целта за кои се наменети.

член 64

Одржувањето на чистотата на јавните и сообраќајните површини се врши според Годишна Програма што ја изготвува давателот на услугата, а ја донесува Советот на Општина Чашка најдоцна до 31 декември за наредната година.

член 65

Во оправдани случаи, поради зголемено загадување на јавните и сообраќајните површини, поради временски непогоди, реконструкции и

слично, комуналниот инспектор може да определи чистење на јавните и сообраќајните површини и надвор од донесената Програма од претходниот член.

член 66

За истовар, оставање или утовар на градежен материјал, подигање на скели и поправка на фасадите на станбените и деловните објекти како и за слични градежни работи може повремено да се користат јавните и сообраќајните површини или неизграденото градежно земјиште само со одобрение издадено од страна на оделението за комунални работи, патишта и улици на Општина Чашка.

Во одобрението од претходниот став треба да се утврдат условите и начинот на истовар, утовар, или оставање на градежниот материјал, мерките на сигурност, времето на истовар, утовар или оставањето на градежниот материјал и надоместокот за користење на јавната или сообраќајната површина.

При извршувањето на работите од став 1 на овој член пред нивното започнување мора да се осигура проодноста на тротоарите и улиците, јавните и сообраќајните површини кои се зафаќаат мора да се оградат со ограда која треба прописно да се означи и осветли и материјалот што ќе се постави мора уредно да биде нареден и да не го спречува истечувањето на атмосферските води.

член 67

Изведувачот на градежните работи мора да обезбеди земјата да не се растура по јавната површина при ископот на темели и слично.

Тротоарите и другите пешачки премини пред градилиштето треба да бидат обезбедени од страна на градителот со водорамни и вертикални заштитници.

По завршувањето на градежните работи или ако градежните работи од било кои причини бидат запрени на подолго време, изведувачот на градежните работи должен е да ги отстрани скелите и другиот градежен материјал од јавните површини и истите да ги доведе во првобитна состојба.

Ако јавната површина служи за истовар и утовар на растресит градежен материјал како песок, чакал и слично, на јавната површина може да се стави толку материјал колку што ќе може да се користи или отстрани за еден ден.

член 68

Покрај дрворедите не смее да се остава песок, чакал или друг градежен материјал.

член 69

Изведувачот на градежните работи најкасно 24 часа по завршувањето на работите мора да го отстрани целиот градежен материјал и опремата и да го известат одделението за комунални работи, патишта и улици на општина Чашка дека одобрената јавна површина веќе не му е потребна за користење.

член 70

Во текот на извршувањето на градежните работи изведувачот е должен:

-да ја исчисти јавната површина околу градилиштето од секаков вид градежен и друг материјал, кал и слично кои се наоѓаат на јавната површина како последица од вршењето на неговата дејност;

-при рушење на градежни објекти изведувачот на работите е должен материјалот што се руши да ги полива со вода заради спречување на ширење на прашината;

-сливниците за атмосферските води во близина на местото каде што се вршат градежните работи редовно да ги чисти;

-да го транспортира градежниот материјал до и од градилиштето на начин што нема да го спречува сообраќајот и слободното истекување на атмосферските води и да го спречи растурањето на материјалот по јавните површини.

член 71

На јавните и сообраќајни површини не е дозволено, односно забрането е:

-фрлање и оставање на хартија, опушоци, амбалажа, земја, песок, шут, отпадоци од градежен материјал и други отпадоци освен на местата определени за таа намена;

-запалување, уништување и закопување на комунален цврст и технолошки отпад;

-излевање и пуштање на отпадни води и други течности;

-уништување на огради, клупи, натписи, садови и корпи за отпадоци и слично;

-миење на автомобили и други превозни средства како и разни други машини;

-сечење, цепење и кршење на дрва и јаглен;

-паркирање на возила надвор од определените места за таа цел, утовар и истовар од возилата, особено на места каде што се наоѓаат улични хидранти, шахти и сливници;

-колење на ситен и крупен добиток, живина и други животни;

-фрлање на пцовисани животни;

-перење на килими, теписи, постелнина и други материјали на јавните површини утврдени со закон, како и на балконите и терасите на индивидуалните и колективните станбени објекти, деловни објекти и простории и објектите за јавна намена кои се лоцирани кон улицата;

-варење на ракија, приготвување зимница и слично;

-поправање или сервисирање на возила (замена на масло или механички поправки) и вршење на други занаетчиски работи;

-мешање на бетон, малтер и други слични материјали, освен во посебни случаи за кои треба да се има одобрение од надлежниот орган на општината;

- исфрлање на отпад и други отпадоци од моторни возила;
- оставање на нерегистрирани хаварисани возила, приколки и камп - приколки;
- растурање на отпадоци од вреќи, контејнери и корпи;
- поставување контејнери за отпадоци, канти и слично надвор од определеното место за таа цел;
- цртање и пишување на разни цртежи, графики и текстови без одобрение од надлежниот орган на општината;
- вршење на физиолошки потреби надвор од објектите за таа намена;
- пишување на графити на фасадите од објектите, оградите и урбаната опрема;
- истегнување на градежно железо;
- истекување на фекални води од фарми и депонирање и оставање на шталско ѓубре.

9. Уредување, одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми, водни и рекреативни површини

член 72

Под Уредување, одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми, водни и рекреативни површини се подразбира подигање, одржување и користење на зелени површини, садење на ниска и висока вегетација и слично на подрачјето на општина Чашка.

член 73

Паркови се посебно уредени и озеленети површини во урбаните средини согласно усвоените урбанистички планови кои им служат на граѓаните за одмор и рекреација.

Одржувањето и користењето на парковите е дејност што ја врши јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината.

Одржувањето, уредувањето и користењето на парковите се врши врз основа на годишна програма донесена од страна на Советот на општина Чашка а на предлог на јавното претпријатие на кое му е доверено управувањето со парковите.

Јавното претпријатие е должно да ги одржува и уредува парковите согласно годишната програма донесена од страна на Советот на општина Чашка, а особено:

- да обезбеди чуварска служба;
- хортикултурно да ги уредува површините во просторот на парковите;
- редовно да ја одржува јавната чистота во парковите;
- редовно да ги одржува патеките и просторот наменет за шеталишта;
- да ги одржува во исправна состојба клупите за седење;
- редовно засадување, обработување и наводнување на зелените површини;
- да постави корпи за отпадоци и друга урбана опрема и нивно редовно одржување,

-редовно кастрење на ниските гранки заради безбедно шетање по парковите.

член 74

Под зеленило во смисла на оваа Одлука се подразбираат тревници, цветни и други насади, живи огради, грмушки, дрвја и дрвореди (во натамошниот текст: зелени површини).

Под јавни зелени површини во смисла на оваа Одлука се подразбираат зелените површини покрај улиците,плошадите, културно - историските споменици, јавните паркиралишта,рекреативните површини, детските игралишта,спортските терени, гробиштата и дворните места на јавните објекти на општината.

член 75

Одржувањето на зелените површини опфаќа:

- подигање , садење, одгледување и обновување на зелените површини;
- заштита на зелените површини од оштетување, болести и штетници;
- чистење на озеленетите површини; и
- одржување и чистење на патеките на озеленетите површини.

Одржувањето на јавните зелени површини го врши јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината врз основа на годишна програма донесена од страна на Советот на општина Чашка.

Годишната програма треба да содржи: планирање начинот и мерките за одржување на истите, видовите на зеленило, поставување и видот на урбаната опрема и други работи на одржување, како и трошоците за извршување на овие работи и изворите на средства.

член 76

Парк-шума во смисла на оваа Одлука е подрачје со посебно природни карактеристики кое се одликува со своевиден панорамски изглед и особено природна убавина настаната на природен начин, односно тоа се делови од просторот кои со своите географски особености и творбите на човекот се истакнуваат од другата околина и имаат излетничко, рекреативно, историско, естетско, културно или научно значење.

Парк- шумите се прогласува со посебна одлука од Советот на општината. Одржувањето и управувањето со парк - шумите го врши јавното претпријатие за комунални дејности основано од Советот на општина Чашка или други домашни и странски физички и правни лица овластени од Општината согласно со Законот.

Овластениот субјект на кого му е доверено правото да управува со парк - шумата е должен да презема соодветни мерки (шумски ред) со цел да се обезбеди профидно подмладување и заштита на шумите од појава на пожари и ширење на штетни инсекти и растителни болести, одштетното дејство на ветерот, снегот и другите елементарни непогоди и заштита на шумското земјиште за што донесува посебен

правилник за кој согласност дава Советот на општина Чашка.

член 77

Водно - рекреативни површини се определени простори на подрачјето на Општината кои се користат од страна на граѓаните за одмор и рекреација во летниот период од годината (отворени базени за капење, крајбрежните делови на акумулационите езера и речни корита, оспособени за капење).

член 78

Овластениот субјект кој ги уредува и одржува базените и езерата, е должен постојано, во текот на сезоната за капење, да ја контролира хемиската и бактериолошката исправност на водата и за тоа да ја известува јавноста.

член 79

Одржувањето на водно - рекреативните површини во функционална состојба се подразбира:

- од крајбрежниот појас на езерото и реката да е отстранет наносот и нечистотијата;
- да се уредени пешачките патеки до езерото и реката;
- на површините покрај базенот, односно езерото и реката да е обезбеден и уреден простор за одмор и рекреација;
- кабините и другите објекти да се во исправна состојба и да можат да се користат според намената и нивниот број да одговара на капацитетот;
- тушевите да се исправни и уредни;
- санитарните јазли да се исправни и нивниот број да одговара на капацитетот на базенот, односно езерото и реката;
- да се поставени корпи за отпадоци и да е регулирано нивното празнење;
- во текот на периодот на сезоната за капење да е организирана служба за спасување и за давање прва помош;
- да е обезбедена телефонска врска; и
- да е обезбедена медицинска помош.

член 80

За одржување на редот на просторот покрај базенот, односно езерото и реката се грижи овластениот субјект.

Начинот на работата и одржувањето на редот на базенот, односно езерото и реката поблиску се уредува со акт на овластениот субјект.

Одредбите на актот од ставот 2 на овој член се истакнуваат на видно место на просторот на базенот, односно езерото и реката, пред започнувањето на сезоната и во текот на сезоната, а корисниците се должни да го почитуваат.

член 81

Под рекреативни површини на подрачјето на Општината се подразбираат определени простори на подрачјето на општина Чашка кои од страна на граѓаните се користат за одмор и рекреација (посебни подрачја од ридско - планинските предели, полските предели, месности околу манастири,

историски споменици, крајбрежни терени покрај реките, акумулационите езера и слично).

Одржувањето и уредувањето на рекреативните површини Општината може да го довери на јавното претпријатие за комунални дејности, здруженија на граѓани, спортско - рекреативни и еколошки друштва, излетнички друштва, месни заедници.

член 82

Сечење и копање на дрвја, грмушки и живи огради во зелените површини може да се врши заради нивно редовно одржување, ако се суви, нападнати од штетни инсекти и растителни болести, ако пречат на подземните и надземните инсталации, кога се оштетени од елементарни непогоди, заради изградба на инвестициони објекти или порди реконструкција на зелените површини.

За сите дејствија и работи од претходниот став потребно е да се има одобрение од Комуналниот инспектор.

член 83

Одобрението од претходниот став на овој член особено треба да содржи определувањето на рокот во кој треба работите да се завршат како и рокот во кој зелените површини треба да се доведат во првобитната положба.

Трошоците за извршување на сите работи утврдени во ставот 2 на овој член се на товар на инвеститорот, односно изведувачот на работите.

член 84

На зелените површини и на земјиштето на кое е предвидено да се уредува зелена површина, комуналната инфраструктура може да се монтира само подземно.

По исклучок, во парк - шума и на пошумени терени инсталациите од претходниот став може да се постават воздушно но под услов да не го попречуваат правилниот развиток на вегетацијата, да не го нарушуваат естетското изглед на зеленилото и да не го попречуваат нормалното користење на овие зелени површини.

член 85

Во парковите, јавните зелени површини, парк - шумите, водно - рекреативните површини забрането е:

- корнење, сечење и кастрење на дрвја, грмушки и жива ограда;
- било какво оштетување на зеленилото (соголнување и засекување на стеблата, газење и седење на тревниците, кинење на цвеќе, откорнување на цветни и тревни посеви и слично);
- собирање на плодови и цветови од дрвјата;
- копање и изнесување на земја, копање на канали, вршење на прекопи и слично;
- фрлање и оставање на отпадоци надвор од местото определено за таа намена;
- истоварување и оставање на стока, амбалажа, шут, градежен и огревен материјал и слично на и покрај зелените површини;

- чување и пасење на добиток и живина;
- закачување, ковање и потпирање на рекламни паноа, натписи и лепење на плакати на дрвјата;
- уништување и оштетување објекти, уреди, инсталации, комунална опрема, рекламни паноа, натписи, знаци, патокази, соопштенија и слично;
- минување, запирање, паркирање и оставање на било кој вид возила и нивно миење;
- кршење, оштетување или уништување на корпите за отпадоци, на чешмите, канделабрите и на други уреди и објекти што им служат на зелените површини;
- изведување на било какви други работи кои доведуваат до уништувањена зелените површини;
- пуштање на отпадни води, киселини, моторно масло и секаква друга материја што предизвикува загадување;
- истоварување, оставање и складирање на разен материјал (огревно дрво, јаглен, отпадно дрво, железо, лим и слично);
- фрлање на отпадоци и други предмети во базените и фонтаните;
- газење по затревнатите површини во парковите;
- косење на тревата во парковите и другите зелени површини без одобрение;
- кубење и кинење на цвеќе;
- палење на огнови во парковите и парк- шумите;
- поставување на разни предмети на стеблата и гранките (светилки, носачи на жичани водови, орманчиња, скали и слично);

10.Одржување на улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објекти од локално значење

член 86

Под одржување на улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објекти од локално значење во смисла на оваа Одлука се подразбира редовно одржување на вертикалната и хоризонталната сигнализација и другите инфраструктурни објекти на локалните патишта и улици на подрачјето на општина Чашка (семафори, сообраќајни знаци, патокази, оградите на мостовите, надвозниците и слично) како и зимско одржување на локалните патишта и улици.

член 87

Работи за редовно одржување на локалните патишта и улици се:

- поправка на коловозот и трупот на патот;
- чистење на коловозот, уредување на банкини, заштита на косини, насипи, усеци и засеци, чистење и уредување на одводите на патот, риголи, патни канавки, сливници, поправка на потпорни и обложни сидови и други објекти на патот;
- работи на одржување на електрични инсталации
- замена на дотраени светилки на раскрсници и друго осветлување на патот;
- одржување на прегледност на локалните патишта и улици особено на места на вкрстосување;

- косење на трева уредување и одржување на зелени површини и насади во патниот појас;
- чистење снег и мраз од коловозот, посипување на коловозот со сол или абразивни средства во осојничките места, мостовите, делниците со поголеми наклони на патот, како и на други места во случај на појава на мраз на коловозот; чистење, поставување, замена и поправка на хоризонталната и вертикалната сигнализација на патот, на огради и заштитна мрежа на патот и на друга опрема на патот.

Работите во врска со редовното одржување на локалните патишта и улици ги врши Одделението за урбанизам и комунални дејности на општина Чашка врз основа на Годишна програма донесена од Советот на општина Чашка.

член 88

Заради заштита на локалните патишта и улици забрането е:

- заземање земјиште од локалниот пат или улица;
- спречување на истекување на атмосферски води, ниту менување на природниот тек на водите;
- пасење на стока, косење на трева, оштетување и сечење на дрвјата покрај патот, како и оштетување и однесување на материјалите наменети за одржување на локалните патишта и улици;
- спуштање на дрвја и други материјали по косините на патот;
- влечење на греди, трупци, плугови, камени блокови и железнички шипки и други слични предмети;
- кочење на запрежни возила со блокирање на тркалата;
- свртување на работни машини и други уреди при обработка на земјата;
- градење на поила за стока и пуштање на стока во заштитниот појас;
- фрлање шут, отпадоци, држење на ѓубришта или гнојни јами во заштитниот појас на патот;
- оставање на отпадоци, смет или други материјали на коловозот, банкината, патниот појас или тротоарот;
- испуштање на отпадни или дурги води и други нечистотии на патот и во патниот појас или во одводните канали или спречување на истекнување на водата по патот или одводните канали;
- нанесување кал од пристапните патишта на патот со современ коловоз;
- приклучување или исклучување на возила од патот надвор од уредените места определени за тоа;
- движење на возила по пешачка патека (тротоар или банкина на патот);
- поставување светлосни направи покрај патот кои му пречат на сообраќајот;
- терање на стока надвор од местата определени за премин преку патот;
- попречување користење на патот или улицата, прекопување на коловозот, оставање пречки и друг

материјал на коловозот или неовластено поставување разни препречки;

- уништување сообраќајни знаци, патокази, семафорски уреди и друга опрема која е во функција на локалните патишта и улици;

- отварање и отстранување на поклопците (капаците) на уличните шахти и решетки;

- вршење на други работи со кои може да се оштети патот или да се попречува и загрозува сообраќајот на патот.

член 89

Зимското одржување на локалните патишта и улици опфаќа редовно чистење на сметот од коловозот, паркиралиштата и тротоарите и фрлање на сол во услови на голомразица.

член 90

Снегот од јавните сообраќајни површини се отстранува - чисти кога ќе наврне до 10 сантиметри висина, а ако врнежите се непрекидни тој се отстранува повеќе пати.

Мразот од јавните сообраќајни површини се отстранува по создавањето.

Начинот, нормативите и другите услови за отстранување на снегот и ледот се утврдува со Програма донесена од Советот на општина Чашка.

Снегот и мразот од покривите покрај јавните сообраќајни површини се отстранува кога постои можност да се одронат и да ја загорзат сигурноста на сообраќајот.

член 91

Физичките или правните лица кои ја извршуваат Програмата за отстранување на снегот и ледот се должни, секојдневно, да го известуваат Одделение за комунални работи, патишта и улици на општина Чашка за состојбата на јавните сообраќајни површини и за мерките што се преземени за извршување на Програмата.

член 92

За отстранување на снегот и мразот од јавните паркиралишта, пазарите на мало, спортските објекти и слични простори се грижат правните или физичките лица кои управуваат со тие површини, односно кои обавуваат деловна дејност.

член 93

За отстранување на снегот и ледот од тротоарите пред зградите деловните простории одговорни се сопствениците на зградите, односно сопствениците и корисниците на становите и деловните простории.

член 94

Јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината должно е за одржување на улиците и тротоарите во зимски услови и тоа чистење на снегот од тротоарите и плоштадите, правење пешачки патеки, а по потреба машинско и рачно посипување на сол во соработка со Одделението за комунални работи на општина Чашка.

11. Одржување на гробишта, крематориуми и давање на погребални услуги

член 95

Гробишта во смисла на оваа Одлука, се земјишта кои служат за закоп на умрените, како и земјишта на кои постојат видливи знаци за закопување на умрените.

член 96

Гробиштата се изградуваат, уредуваат и одржуваат во согласност со урбанистичките и санитарните прописи. Одржување на гробиштата е тековно и инвестиционо одржување на комуналната инфраструктура и придружните објекти на гробиштата. Што подразбира изведување на работи заради зачувување на основните барања на објектот во текот на неговата употреба;

Гробна такса (гробарина) е надомест за одржување на гробиштата;

Во местата во кои живеат припадници на разни вероисповести, на гробиштата се определува дел за секоја вероисповест.

член 97

Закопот на умрените се врши само на гробиштата. На гробиштата се закопуваат умрени лицата кои во часот на смртта имале живеалиште или престој на подрачјето на општината и поранешни граѓани на општина Чашка.

член 98

На гробиштата, освен гробовите, гробниците, надгробните споменици и надгробните знаци, можат да се градат само објекти за санитарна и техничка служба на гробиштата, мртвечница за чување на умрените до закопот и други објекти во функционална намена на гробиштата.

член 99

На гробиштата може да се одржуваат само собири кои се во врска со погребот или со вообичаените помени.

член 100

Со гробиштата управува Управител на гробишта кој врши работи на изградба, реконструкција, управување и одржување на гробиштата;

Управител на гробишта е јавното претпријатие за комунални дејности „ТОПОЛКА“, основано од општината на кое од страна на Советот на општина Чашка е доверено правото за вршење на оваа дејност.

Давателите на услугата донесуваат план за уредување, одржување и користење на гробиштата, го обезбедуваат закопот на посмртните останки на починатиот и водат евиденција за гробните места.

член 101

За уредување и одржување на гробиштата се грижи давателот на услугите, а за уредување на поедините гробови се грижат корисниците на услугите.

На гробиштата или во нејзина непосредна близина мора да се одреди посебен простор за фрлање на

ѓубре, остатоци од венци и цвеќиња како и останатите отпадоци.

член 102

Давателот на услугите кој управува со гробиштата се грижи за:

- обезбедување на потребните санитарно технички објекти во гробиштата на погодно место, како што се чешми, полски клозети и друго;
- проодноста и исправноста на патеките;
- исправноста на објектите за вода;
- одржување на зеленилото;
- чистење на гробиштата и слично.

член 103

Вршењето на верските обреди на гробиштата е слободно секој ден.

Граѓаните и лицата корисници на земјиштето на гробиштата се должни да се придржуваат на редот за одржување на гробиштат и да се однесуваат онака како што одговара на местото и должното почитување кон починатите.

член 104

На гробиштата забрането е:

- викање и на друг начин нарушување на мирот во гробиштата,
- носење на кучиња и други животни,
- пасење на стока,
- неовластено косење на трева,
- оштетување на гробовите, надгробните споменици и знаци, клупите и останатите објекти,
- оштетување на оградата на гробиштата,
- собирање на прехранбени и други производи од гробовите оставени од блиските на починатите,
- поставување на непристојни натписи или било какви реклами.

Забранети се натписи со кои се навредува било чија националност и верска припадност или со кој се навредува почитувањето на починатиот.

член 105

Давателот на услугите, со претходно добиена согласност на подрачната единица на Министерството за здравство може да одобри екскумација на гробовите по барање на заинтересираното лице или по барање на надлежен орган.

член 106

Управителот на гробиштата треба да води евиденција за:

- сите видови на гробови;
- починатите лица закопани во гробиштата;
- ископаните лица што биле закопани на гробиштата, а покасно се пренесени на друга гробишта;
- именик за закопаните лица со ознака на местото на кое тие се закопани.

член 107

Оператор на погребални услуги е физичко или правно лице кое врши работи на преземање на умреното лице од местото каде што починало, превезување до мртвечница, чување, опремување и

превоз на умреното лице до местото на погреб, погребување или кремирање. Преносот на посмртните останки на починатиот го врши давателот на услугите со мртвечка кола, а во населените места на вообичаен начин.

Чување на покојниот до закопот се врши во градската капела доколку таква има изградено.

Преносот на покојниот до градската капела се врши со мртвечка кола.

Прифаќањето на покојниот во капелата се врши во секое време во текот на 24 часа.

Работното време на капела е од 6,00 до 20,00 часот во летниот период и од 8,00 до 15,00 часот во зимскиот период.

Во капела ќе функционира дежурна екипа во текот на 24 часа. Дозволено е седење во капела, односно во просторијата за изложување на покојниот само два часа пред времето на закопот.

Посмртните останки на лица умрени од акутни заразни болести може да се внесат во капела само во лимен сандак и отварање на таквите сандаци не е дозволено.

12. Поставување и Одржување на јавно осветлување

член 108

Под поставување и одржување на јавното осветлување се подразбира одржувањето на уличното осветлување во исправна состојба и тоа одржување на објектите и инсталациите, редовна замена на светлечките тела (сијалици и арматури), чистење и боење на електричните столбови.

член 109

Јавните сообраќајни површини, пешачките и другите главни патишта на јавните зелени површини мораат да имаат јавно осветлување.

Светлосните тела мораат да бидат функционални и естетски обликувани.

Јавното осветлување мора редовно да се одржува во состојба на функционална способност.

Јавното осветлување, по правило, мора да свети преку целиот ноќен период.

член 110

За одржување на јавното осветлување Советот на општина Чашка донесува Годишна програма за одржување на јавното осветлување на Општината во која е утврдена динамиката и обемот на одржувањето, како и потребните средства за одржување на јавното осветлување и потрошувачката на електричната енергија за јавното осветлување, прибраната такса од корисниците и бројот на корисниците.

член 111

Одделението за комунални работи на општина Чашка се грижи за спроведување на реализацијата на Годишната програма за одржување на јавното осветлување.

член 112

Заради исправно и целосно функционирање на јавното осветлување забрането е:

-самоволно приклучување на мрежата од улично осветлување

-оштетување и уништување на светлосните тела и светлосните столбови;

-поставување огласи, известување, реклами и слично освен исклучиво со одобрение на одделението за комунални работи на општина Чашка.

13. Изградба, Одржување и користење на јавен простор за паркирање и на објектите кои се наоѓаат на тој простор

член 113

Под изградба, одржување и користење на јавниот простор за паркирање се подразбира одржување на просторот за паркирање и објектите во него и давањето на соодветни услуги како и утврдувањето на начинот на неговото користење.

Јавните паркиралишта мораат да се одржуваат чисти и уредни.

На јавните паркиралишта забрането е да се врши било каква трговска дејност, да се врши утовар и истовар на стока и други работи што не се во согласност со намената на јавниот простор за паркирање.

14. Одржување и користење на отворени и затворени пазари на големо и мало

член 114

Под Одржување и користење на отворени и затворени пазари на големо и мало се подразбира одржување на комуналните објекти, односно просторот на објектите изградени за давање услуги на трговија.

Трговија на мало е продавање на стоки на крајните потрошувачи.

Како трговија на стоки на крајните потрошувачи се смета трговијата на стоки за лична потрошувачка и трговија на стоки за потребите на домаќинствата.

член 115

Одржувањето и користењето на пазарите го врши јавното претпријатие за комунални дејности основано од општинаа или правно и физичко лице овластени од страна на општината (во натамошниот текст: даватели на услуга).

Давателот на услугата е должен пазарите секојдневно да ги чисти и одржува уредно и во хигиенска состојба и во зимскиот период да го чисти снегот и мразот.

Давателите на услуга се должни најмалку еднаш неделно да вршат детално миеење на зелените пазари.

член 116

На пазарите мора да има доволен број типизирани контејнери за отпад од 1 x 2 м², поставени на соодветни места.

член 117

На зелените пазари се врши трговија на големо и мало на земјоделски стоки под услови пропишани со закон и друг пропис.

На посебно организирани делови на зелените пазари може да се врши трговија на големо и мало и на други стоки под услови пропишани со закон и друг пропис.

член 118

Давателот на услуга е должен да утврди и истакне пазарен ред со ценовник и да се придржува на пазарниот ред и работното време со тоа што да го контролира дотурот на стока на пазарот и истиот да не претставува пречка за крајните потрошувачи.

Пазарните површини треба да бидат изградени со асфалт или бетонска подлога, со рамна или мазна површина, погодни за чистење и миеење, со доволен број сливници, исправна канализациона мрежа со доволно количество на здрава и исправна вода за пиење и санитарен јазол, односно посебни клозети за машки и женски пол. Производите што се продаваат на земјоделските пазари мора да бидат сместени на хигиенски тезги.

член 119

На сточните пазари може да се изложат за промет само жив крупен и ситен добиток, како и перјаста живина, а на зелените земјоделски пазари само земјоделски производи.

Висината на цената за користење на услугата од точка 14 и начинот на плаќањето ја утврдува Советот на Општината, по предлог на давателот на услугата.

15. Оџачарски услуги / работи

член 120

Под вршење на оџачарски услуги се подразбира чистење и контрола на објектите за спроведување на чад и опремата за ложење.

Заради организирано и навремено вршење на оџачарски услуги на подрачјето на општина Чашка во рамките на јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината може да се формира посебна служба за вршење на оџачарски услуги.

Оџачарските услуги можат да ги вршат и други правни и физички лица овластени од Општината согласно Законот.

член 121

Корисници на услугата во комуналната дејност од членот 120 на оваа Одлука се сите правни и физички лица кои имаат во сопственост или користат станбени или деловни простори на територијата на општина Чашка.

член 122

Корисниците на услугата се должни да извршат чистење на оџаците најмалку еднаш годишно доколку истите ги користат во грејната сезона. Чистењето на оџаците вообичаено се врши пред почетокот на грејната сезона и тоа во месеците септември и октомври.

член 123

На барање на корисникот на услугата, давателот на услугата е должен да изврши чистење на оџаците и претходно писмено ги известува за денот и часот кога ќе се чистат оџаците.

Станарите во колективните станбени згради се должни на лицето кое врши оџачарски услуги непречено да му овозможат чистење на оџаците ако за истото бидат писмено известени од страна на давателот на услугата и тоа во рок од најмалку 5 дена пред отпочнувањето на чистењето.

член 124

Висината на цената и начинот на плаќањето ја утврдува Советот на Општината, по предлог на давателот на услугата.

16. Одржување на комунални уреди

член 125

Под одржување на комунални уреди се подразбира одржување во функционална состојба на градски часовници, чешми, фонтани и други комунални уреди и опрема.

член 126

На плоштадите и поголемите раскрсници можат да се постават јавни часовници кои мораат да бидат исправни.

член 127

Јавните клозети можат да се градат на плоштади, пазари, во паркови, и слични места кои мораат да бидат опремени со соодветна опрема, да бидат уредни, исправни и да ги исполнуваат техничките и санитарни услови согласно законските и другите прописи.

член 128

За уредување и одржување на комуналните уреди и објекти како што се јавните клозети, фонтани, водоскоци, чешми и други слични украсни комунални уреди ќе се грижи јавното претпријатие за комунални работи основано од општината.

член 129

Јавните телефонски говорници можат да се постават на места каде што граѓаните се собираат или задржуваат, како што се плоштади, пазаришта, стокovní куќи, болници, автобуски станици и слични места.

Јавните телефонски говорници и поштенските сандачиња ги поставува и одржува правното лице кое ја обавува дејноста на поштенските услуги и телекомуникацијата.

член 130

Заради функционалноста на намената на комуналните уреди забрането е:

1. Миеење и перење на јавните чешми, фонтани;
2. Напојување на животни на јавните чешми, фонтани и водоскоци;
3. Кршење на уредите и опремата;
4. Пишување на натписи, шарање или цртање на истите;

5. Фрлање и оставање на комунален отпад на истите;

6. Загадување на водата во фонтаните;

7. Поливање со било какви течности на комуналните уреди.

17. Отстранување и чување на хаварисани возила, земјоделски машини со приклучни и без приклучни орадија

член 131

Под Отстранување и чување на хаварисани возила, земјоделски машини со приклучни и без приклучни орадија во смисла на оваа Одлука се подразбира начинот и постапката за отстранување на оштетени, неисправни, неправилно или непрописно паркирани возила од јавните сообраќајни површини на општина Чашка.

член 132

Хаварисани, односно оштетени возила е она возило кое поради настаната хаварија или дотраеност не е во состојба да се движи со силата на сопствениот мотор.

Неправилно или непрописно паркирано возило е она возило кое е паркирано на јавните сообраќајни површини спротивно на важечките прописи.

член 133

Под отстранување и чување на возила во смисла на оваа Одлука се подразбира подигање и транспортирање на возилата со специјални возила и нивно времено сместување во специјално обезбеден простор за нивно чување.

член 134

Отстранувањето на возилата од јавните сообраќајни површини го врши овластениот субјект определен од страна на општината, а по налог на овластено лице.

член 135

За отстранување на хаварисаните возила комуналниот инспектор на сопственикот, односно на носителот на правото на користење на возилото ќе му издаде решение со кое ќе му наложи отстранување на возилото во рок од 3 дена од денот на врачувањето на решението.

Доколку сопственикот, односно носителот на правото на користење на возилото не го отстрани сам возилото во рокот утврден во претходниот став на овој член надлежните инспекторски органи изготвуваат записник и издаваат наредба за отстранување на возилото до овластениот субјект за отстранување.

Во записникот треба да се содржат најмалку следните податоци:

- тип, марка и регистарски број на возилото;
- состојба на возилото;
- кус опис на оштетувањето доколку возилото е оштетено.

Овластениот субјект по издадената наредба од страна на овластените службени лица е должен

веднаш да отпочне со отстранување на возилото во присуство на овластените службени лица.

член 136

Овластеното правно лице е должно отстранетите возила да ги смести на посебно обезбеден простор наменето за нивно паркирање и да ги чува до нивното предавање на сопственикот односно на носителот на правото на користење на возилото. Чувањето на возилото не може да трае подолго од 30 дена.

Просторот го определува овластениот субјект по претходна согласност од страна на општина Чашка.

член 137

При примопредавањето на отстранетото возило, сопственикот, односно носителот на правото на користење на возилото е должен да приложи доказ за сопственост на возилото и својот идентитет.

Примопредавањето од претходниот став се врши на посебно обезбедениот простор за чување.

По исклучок примопредавањето на возилото што се отстранува може да се изврши и на самото место од каде се отстранува, додека возилото не е поставено на платформата на специјалното возило.

член 138

Примопредавањето на отстранетото возило се врши по наплатата на трошоците за отстранување, односно со приложен документ за наплатени трошоци.

член 139

Трошоците, односно висината на надоместокот за отстранување и чување на непрописно паркираните возила ги утврдува Советот на општината со посебна Одлука.

Трошоците за отстранување и чување на хаварисаните возила се утврдуваат со посебен договор склучен помеѓу овластениот субјект и Градоначалникот на општината.

18. Уловување на животните - скитници

член 140

Под Уловување на животните - скитници во смисол на оваа Одлука се подразбира хумано решавање на проблемот со животните- скитници и тоа:

-собирање, привремено згрижување, стерилизирање, вакцинирање, дехелментизација на здравите и еутаназија на болните кучиња и мачки скитници со цел за зачувување на здравјето на населението и отстранување на изворите на заразните заболувања, како и смалување на можноста од нивно пренесување, спречување на евентуални економски штети и унапредување на хигиенските услови на живот.

член 141

Решавањето на проблемот на животните скитници општина Чашка може да го довери на јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината или на друго правно или физичко лице

кое ги исполнува условите согласно законските прописи.

член 142

Советот на општина Чашка донесува годишна програма за решавање на проблемот на животните скитници која меѓу другото содржи реална проценка на бројот на кучињата и мачки скитници што треба да се третираат во тековната година, условите и организацијата на извршувањето на предвидените работи и средствата за реализирање на програмата.

19. Украсување на населените места

член 143

Под уредување на населените места на подрачјето на општина Чашка се подразбира уредување на надворешните делови на зградите, излозите, поставувањето на реклами, натписи и оградите, јавното осветлување во посебни прилики на свечености и празници, комуналните објекти и комуналната опрема и уредување на другите површини во склоп на поставувањето објекти и слично.

член 144

Забрането е уништување на фасадите на зградите и по нив да се испишуваат пораки, известувања, да се црта, шара или на друг начин да се валкаат или нагрдуваат.

На прозорците, балконите, оградите и на другите слични делови на зградата по правило се држи цвеќе и украсни билки.

член 145

Оградите покрај јавните површини мораат да бидат изработени така да се вклопуваат на околината, по правило од украсна жива ограда, и не смеат да бидат изведени со бодликава жица, колци и слично.

Правните и физичките лица се должни оградите покрај јавните површини кои ги користат да ги држат уредни, за не пречат на видливоста на сообраќалницата и да не претставуваат опасност за минувачите.

Оградите од украсно зеленило (жива ограда) покрај јавните сообраќајни површини мораат редовно да се одржуваат и најмалку два пати годишно да се режат, така да не се протегаат преку регулационата линија на јавната сообраќајна површина и да не сметаат на сообраќајот и пешаците.

Дрвјата и гранките кои се надвиснати над оградите, редовно да се кројат за да не пречат на видливоста на сообраќајот и на тротоарскиот дел за пешаците.

член 146

Дворовите, градините и другите слични површини пред зградите и неизграденото градежно земјиште покрај јавните површини, сопственикот, односно корисниците мораат да ги одржуваат уредно и на нив по правило да засадат цвеќе или украсни билки.

член 147

Излозите на продавниците и другите деловни објекти мораат да бидат естетско уредени во склоп

на самиот објект и околината на која се наоѓаат и сопствениците на истите се должни редовно да ги одржуваат, а ноќе задолжително светлата да бидат вклучени.

Аранжирањето на излозите по правило треба да е соодветно изложување на стоките за кои е и наменет објектот.

Разните натписи, реклами, соопштенија и слично кои се поставуваат на самите излози потребно е да бидат естетско обликувани.

член 148

За време на новогодишните и божиќните празници потребно е излозите на продавниците и другите деловни објекти од страна на сопствениците или корисниците да бидат свечено украсени.

За време на новогодишните и божиќните празници и во посебни прилики на свечености, плоштадите и потесниот реон на централното градско подрачје потребно е да бидат свечено украсени и јавното осветлување да биде дополнето со свечено украсни светлосни елементи.

20. Одржување на јавни санитарни јазли

член 149

Јавните санитарни јазли ги одржува јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината или друго правно или физичко лице овластено од страна на Општината.

Јавните санитарни јазли мораат да бидат опремени со соодветна санитарна опрема и субјектите од став 1 на овој член должни се истите да ги одржуваат во чиста и исправна состојба, редовно да ги одржуваат и дезинфицираат.

член 150

Јавните санитарни јазли мораат да бидат изградени според пропишаните санитарно - хигиенски услови, односно да се изградени од тврд материјал, поврзани со канализација и водовод.

член 151

За користење на јавните санитарни јазли може да се наплатува соодветен надоместок што ќе го определи давателот на услугата.

член 152

Забрането е оштетување на санитарната и друга опрема во јавните санитарни јазли.

21. Аерозапрашување, дезинфекција, дезинсекција и дератизација

член 153

Со аерозапрашување (аеросолна дезинсекција) се уништуваат штетни инсекти (муви, комарци и слично)

Со дезинсекција се уништуваат инсекти, кои не можат да се уништат со аерозапрашување.

Со дезинфекција се уништуваат штетни бактерии во комунални објекти (јавни водни површини).

Со дератизација се уништуваат глувци и староци.

член 154

Целта на аерозапрашувањето, дезинфекцијата и дератизацијата е зачувување на здравјето на граѓаните, отстранување на изворите на заразни заболувања и намалување на можности за пренесувањена зарази.

член 155

Советот на општина Чашка донесува годишна програма за аерозапрашување, дезинсекција, дезинфекција и дератизација.

Програмите од претходниот став на овој член го содржат начинот на вршење на аерозапрашувањето, дезинсекцијата, дезинфекцијата и дератизацијата, периодот на вршење на овие активности и потребните средства, како и изворите на финансиски средства.

член 156

Вршењето на аерозапрашувањето, дезинсекцијата, дезинфекцијата и дератизацијата општина Чашка може да го довери на овластен субјект специјализиран за вршење на истите дејности.

Општината навремено преку средствата за јавно информирање е должна да ја извести јавноста за времето и начинот на спроведувањето на аерозапрашувањето, дезинсекцијата, дезинфекцијата и дератизацијата и за мерките за заштита што треба да ги преземат граѓаните.

22. Чување на животни и домашни миленици во населени места

член 157

Во населените места на подрачјето на општината може да се чува добиток, пчелни семејства и перната живина на начин пропишан и одобрен од надлежен орган и со посебните прописи од санитарно - здравствено и хигиенска заштита.

Забрането е колење на ситна и крупна стока и живина на јавните и сообраќајните површини во општината.

Се забранува задржување, напасување и хранење на ситна крупна стока и живина на јавните и сообраќајните површини во општината.

член 158

Движењето на добиток по населените места може да се врши до зелениот и сточниот Пазар доколку го има и обратно во специјални корпи на начин на кој не се загрозува безбедноста на сообраќајот и улиците.

член 159

На подрачјето на градот, во градежниот опфат чување на гулаби е дозволено само во дворните места на индивидуалните станбени објекти.

Гулабарникот треба да биде изграден од погоден материјал со бетонски под, поврзан со канализациониот систем и истиот постојано да се одржува во хигиенска состојба. Чувањето и

одгледувањето на гулаби не смее да пречи во нормалното живеење на соседите.

До колку гулабите го пореметуваат нормалното живеење на соседите на било кој начин надлежните инспекциски органи можат да наредат преместување на гулабарникот или забрана на чување и одгледување на гулаби.

член 160

На подрачјето на општина Чашка во кругот на едно домаќинство може да се чуваат до две кучиња под услов истите да бидат регистрирани во надлежната ветеринарна институција и редовно вакцинирани.

Сопствениците на кучиња се должни своите кучиња да ги држат во сопствените дворни места.

Кучето може да се изведе надвор од дворното место само со кошница на устата и врзано со каиш.

Сопственикот на кучињата е должен сместувањето и чувањето на кучињата да го уреди на начин што нема да пречи на мирот и спокојството на соседите.

Не е дозволено чување на кучиња со кут на постојано лаење и завивање.

Не е дозволено чување на кучиња во згради и во нивните дворови освен чување на кучиња со педигре за кои сопственикот има прибавено писмено одобрение на кукниот совет на колективната станбена зграда.

Ситната и крупната стока и живината мора да бидат регистрирани кај надлежната ветеринарна установа согласно законските прописи и редовно да бидат вакцинирани.

Фармите можат да бидат изградени на оддалеченост не помала од 500 метри од градежниот опфат на населеното место.

член 161

Не е дозволено чување и складирање на слама, во бали или во стогови како храна за добитокот, во градежниот опфат на населеното место бидејќи претставува потенцијален извор на пожар и гнездо за глодари и други заразни инсекти.

23. Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни површини

член 162

Истоварот, сечењето, цепањето, складирањето на огреветното дрво и јагленот треба да се врши во дворните места на станбените и деловните објекти.

Во исклучителни случаи тоа може да се прави и на јавни површини, но при тоа не смее да се спречи нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот и протекот на атмосферските води со претходно добиено одобрение од надлежниот орган на општината.

Дрвјата, јагленот и сличен материјал мораат да се отстранат од јавните и сообраќајните површини најкасно во рок кој ќе го определи надлежниот орган во општината, и после тоа јавната површина да се доведе во првобитната положба.

Комунален ред за останатите населените места на подрачјето на општина

член 163

Во населените места на подрачјето на општина Чашка во кои не е изградена канализација за отпадни води, отпадните води, односно фекалиите се испуштаат задолжително во септички јами.

Септичките јами не смеат да бидат отворени, треба да се бетонирани од горната страна и добро заштитени. Септичките јами треба да бидат оддалечени од станбените и деловните простории, односно објекти на соседите најмалку 10 метри, а од водоснабдителните објекти најмалку 15 метри.

Доколку површината на просторот на дворните места е помала и не можат да се исполнат условите од претходниот став, септичките јами можат да бидат и на помало растојание оддалечени од објектите на соседите кое не може да биде помало од 6 метри.

Септичките јами треба редовно и хигиенски да се одржуваат.

Септичките јами не смеат да се празнат на јавните и сообраќајните површини, ниту во отворените канали за истек на атмосферските води.

член 164

Во населените места на подрачјето на општина Чашка во кои не е изградена канализациона и водоводна мрежа сопствениците и корисниците треба да имаат изградено санитарно - хигиенски клозети.

Клозетите можат да бидат изградени во дворните места на растојание најмалку од 10 метри од соседите, да бидат изградени според пропишаните санитарно- хигиенски услови и истите редовно да се одржуваат чисти, да се варосуваат и дезинфицираат.

член 165

Чистењето на септичките јами и полските клозети треба да го врши јавното претпријатие за комунални дејности основано од општината или правно или физичко лице овластено од општината со специјални возила

-цистерни при што претходно се обезбедуваат санитарно - хигиенски мерки, а по извршеното чистење мора да се изврши дезинфекција на теренот околу септичката јама и полскиот клозет.

член 166

Шталите во населените места на подрачјето на општината мора да бидат изградени одвоено од станбените објекти и да се оддалечени од соседите на растојание од најмалку 10 метри и редовно да се одржуваат и чистат.

Шталскиот отпад да се собира на оддалеченост од најмалку 10 метри од објектите на соседите и тоа во ограден и покриен простор, најмногу до 2м³ по што истиот редовно да се изнесува по нивите.

Течниот дел (осоката) да се одведе во канализација или во септичка јама.

член 167

Чувањето на крупна и ситна стока и живина во населените места е дозволено само со дозвола на надлежен орган во посебно изградени санитарно -

хигиенски објекти во сопствените дворови кои треба да бидат оддалечени од станбените објекти на соседите најмалку 10 метри и да бидат преземени сите санитарно - хигиенски и здравствени мерки.

Мерки за спроведување на одлуката за комунален ред и надзор над истатта

член 168

Мерките за спроведување на комуналниот ред за вршење на дејностите од член 2 на оваа Одлука се утврдуваат со посебни програми за секоја дејност поодделно во рамките на условите утврдени со оваа Одлука.

Програмите од став 1 на овој член ги донесува Советот на општина Чашка.

член 169

Инспекциски надзор над спроведувањето на оваа Одлука врши овластените општински комунални инспектори и редари.

Надлежните општински инспектори вршат инспекциски надзор над јавните комунални претпријатија основани од општината, над физичките и правните лица на кои општина Чашка им дала дозвола за вршење на комунална дејност, над законитоста во работењето на субјектите во комуналните дејности на подрачјето на општината како даватели на комуналните услуги така и над правните и физичките лица кои се назначени како корисници на комуналните услуги согласно одредбите на оваа Одлука.

член 170

За извршениот инспекциски надзор, односно утврдената состојба и преземените мерки од надзорот, надлежните општински инспекциски органи се должни да состават записник и да го достават на физичкото и правното лице каде што вршел инспекција.

Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди дека е сторен прекршок должен е да покрене постапка пред надлежниот орган.

член 171

Надлежните општински инспектори по извршениот инспекциски надзор донесуваат решение.

Со решението се наредува на физичките и правните лица дејствија со цел одржувањето на комуналниот ред согласно одредбите на оваа Одлука.

член 172

Жалба против решението од претходниот став на овој член може да се поднесе во рок од осум дена до комисијата формирана од градоначалникот на општина Чашка.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

член 173

Физичките и правните лица се должни на надлежните општински инспекции да овозможат несметано обавување на надзорот, а во начело

пристап до просторите, објектите, земјиштето, апаратите и уредите, да дадат лични податоци и да пружат други потребни известувања за предметот.

член 174

Ако надлежните општински инспектори во својата работа најдат на отпор, можат да побараат помош од надлежните полициски органи или согласно одредбите од Законот за инспекциски надзор.

член 175

Контрола на спроведувањето на оваа Одлука врши комуналниот редар.

При вршење на контролата комуналниот редар има право да ги провери идентификациските документи на лицата поради потврдување на нивниот идентитет.

За констатираните неправилности при контролата комуналниот редар составува записник и изрекува мандатна казна на самото место согласно со Законот за комуналните дејности и Законот за прекршоците.

Казнени одредби

член 176

За непочитување на ова Одлука ќе се применуваат казнените одредби:

-Комунална дејност: **Снабдување со вода за пиење** - казнените одредби од Законот за Снабдување со вода за пиење.

-Комунална дејност: **Одведување и прочистувањена отпадни води и Одведување и испуштање на атмосферски води** -казнените одредби од Законот за одведување на урбани отпадни води.

-Комунална дејност: **Јавен градски и приградски превоз**-казнените одредби од Законот за Превоз во патниот сообраќај.

-Комунална дејност:**Обработка и депонирање на комунален отпад** - казнените одредби од законот за Управување со отпад.

-Комунална дејност:**Одржување на гробови, гробишта и давање погребални услуги**- казнените одредби од законот за гробишта и погребални услуги.

-Комунална дејност: **Одржување на јавна чистота**- казнените одредби од законот за Јавната чистота.

член 177

За останатите комунални дејности од одлуката се применуваат казнетите одредби предвидени во член 43 од Законот за Комуналните дејности и тоа:

-со глоба во износ од 50 Евра о денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице во мандатна постапка ако постапува спротивно на член 44 став 2, 85, 112, 130, 152, 157, 160, 161, 163, 164 и 166 од оваа Одлука.

Преодни и завршни одредби

член 178

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за комунален ред на

Општина Чашка и измените и дополнувањата објавени во Сл.Гласник на Општина Чашка бр.03/06 и 02/07

член 179

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во Сл. гласник на Општина Чашка.

Бр.07- 435/51
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК за објавување на решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува решение за одобрување на финансиски средства што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 14.03.2013 година

Бр.08- 435/39
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002), а во согласност со решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на Општина Чашка го донесе на сеницата на 14.03.2013 година, Градоначалникот на Општина Чашка донесе,

РЕШЕНИЕ За одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства на Здравевска Јелица од с. Крива Круша, за финансиски средства, финансиска помош, за тешка материјална и финансиска положба – за лекување, во висина од 10.000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2013 година, програма АО Совет на Општина подставка 413110- тековни резерви

3. Се задолжува одделението за финансии во Општина Чашка да го спроведе ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.08- 435/38
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата на 14.03.2013 година донесе:

РЕШЕНИЕ За одобрување на финансиски средства

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на на Здравевска Јелица од с. Крива Круша, за финансиски средства, финансиска помош, за тешка материјална и финансиска положба – за лекување, во висина од 10.000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2013 година, програма АО Совет на Општина подставка 413110 – тековни тезерви.
3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр.07- 435/37
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе

ЗАКЛУЧОК за објавување на решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува решение за одобрување на финансиски средства што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 14.03.2013 година

Бр.08- 435/42
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002), а во согласност со решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на Општина Чашка го донесе на сеницата на 14.03.2013 година, Градоначалникот на Општина Чашка донесе,

РЕШЕНИЕ

За одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства на Велковски Златко од Чашка, за финансиска помош, за тешка материјална и финансиска положба – за лекување, во висина од 10.000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2013 година, програма АО Совет на Општина подставка 413110- тековни резерви
3. Се задолжува одделението за финасии во Општина Чашка да го спроведе ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.08- 435/41
14.03.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата на 14.03.2013 година донесе:

РЕШЕНИЕ

за одобрување на финансиски средства

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на Велковски Златко од Чашка, за финансиска помош, за тешка материјална и финансиска положба – за лекување, во висина од 10.000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2013

година, програма АО Совет на Општина подставка 413110 – тековни тезерви.

3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр.07- 435/40
14.03.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Содржина:

1. Заклучок за објавување на одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Чашка
2. Одлука за измена на распоред на средствата во Буџетот на Општина Чашка за 2013 година
3. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 2133 КО Горно Јаболчиште
4. Одлука за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 2133 КО Горно Јаболчиште
5. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 59/6 КО Чашка
6. Одлука за извршување усогласување на намена на земјиштето на КП 59/6 КО Чашка
7. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 109 КО Еловец
8. Одлука за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 109 КО Еловец
9. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 4083 КО Теово
10. Одлука за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 4083 КО Теово
11. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 678 КО Долно Врановци
12. Одлука за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 678 КО Долно Врановци
13. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 928 КО Папрадиште
14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 928 КО Папрадиште
15. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 1781 КО Нежилово
16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 1781 КО Нежилово
17. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 4/1 КО Војница
18. Одлука за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 4/1 КО Војница
19. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 12/2 КО Војница
20. Одлука за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 12/2 КО Војница
21. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 3070/1 КО Владиловци
22. Одлука за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 3070/1 КО Владиловци
23. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 2156 КО Горно Јаболчиште
24. Одлука за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 2156 КО Горно Јаболчиште
25. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 784 КО Мартолци
26. Одлука за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 784 КО Мартолци
27. Заклучок за објавување на одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 425 КО Габровник
28. Одлука за вклопување во идна урбанистичко - планска документација на КП 425 КО Габровник

29. Заклучок за објавување на одлука за промена на траса на сообраќајна инфраструктура
30. Одлука за извршување промена на траса на сообраќајна инфраструктура
31. Заклучок за објавување на одлука за промена на траса на сообраќајна инфраструктура
32. Одлука за извршување промена на траса на сообраќајна инфраструктура
33. Заклучок за објавување на одлука за промена на траса на сообраќајна инфраструктура
34. Одлука за извршување промена на траса на сообраќајна инфраструктура
35. Заклучок за објавување на одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка
36. Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка
37. Заклучок за објавување на одлука за формирање на заедничко одделение за енергетска ефикасност
38. Одлука за формирање на заедничко одделение за енергетска ефикасност
39. Заклучок за објавување на одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка
40. Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка
41. Заклучок за објавување на одлука за користење вода за пиење од селски бунар кој се наоѓа на КП бр.686 во с.Стари Град, Општина Чашка
42. Одлука за користење вода за пиење од селски бунар кој се наоѓа на КП бр.686 во с.Стари Град Општина Чашка
43. Заклучок за објавување на одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување
44. Заклучок за усвојување на одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување
45. Одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување
46. Заклучок за објавување на решение за одобрување на финансиски средства
47. Решение за одобрување на финансиски средства
48. Решение за одобрување на финансиски средства
49. Заклучок за објавување на решение за одобрување на финансиски средства
50. Решение за одобрување на финансиски средства
51. Решение за одобрување на финансиски средства

**Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник/Бојанка Мирова
Изготвил/ Димче Ангелов
Техничка обработка/Димче Ангелов**